

„1) да врши увид и контрола и да утврди дали на пазар се пуштаат кеси за транспорт на стоки спротивно на членот 8-а став (1) од овој закон;“.

Точките 1, 2 и 3 стануваат точки 2, 3 и 4.

Член 5

Во членот 51 став (1) се додава нова точка 1, која гласи:

„1) ќе ги задолжи производителите и/или увозниците да ги повлечат од пазар кесите за транспорт на стоки произведени од полимери од етилен, поли (винил хлорид) и/или од други пластични маси (член 8-а став (1));“.

Точките 1, 2 и 3 стануваат точки 2, 3 и 4.

Член 6

Во членот 53 став (1) се додава нова точка 2, која гласи:

„2) пушта на пазар кеси за транспорт на стоки спротивно на членот 8-а став (1) од овој закон;“.

Точките 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 стануваат точки 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

Член 7

Во членот 57 став (1) се додава нова точка 1, која гласи:

„1) пушта на пазар кеси за транспорт на стоки спротивно на членот 8-а став (1) од овој закон;“.

Точките 1, 2 и 3 стануваат точки 2, 3 и 4.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а одредбите од членот 8-а од овој закон ќе започнат да се применуваат по истекот на девет месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MENAXHIM ME PAKETIM DHE HEDHURINA NGA PAKETIMI

Neni 1

Në Ligjin për menaxhim me paketim dhe hedhurina nga paketimi (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 161/2009, 17/11 dhe 47/11), pas nenit 8 shtohet neni i ri 8-a si vijon:

“Neni 8-a

Ndalim për lëshim në treg të qeseve për transport të mallrave

(1) Ndalohet lëshimi në treg i qeseve për transport të mallrave të prodhuara nga polimeret e etilenit, poli (vinil kloridi) dhe/ose nga masa tjera plastike.

(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, lejohet lëshimi në treg i qeseve bioshpërbërëse të prodhuara në pajtim me standardet e përcaktuara për bioshpërbërje.

(3) Standardet për bioshpërbërje nga paragrafi (2) i këtij neni që duhet t’i plotësojnë qeset për transport të mallrave, mënyrën e lëshimit dhe përdorimit të qeseve bioshpërbërëse për transport të mallrave në treg i përcakton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor”.

Neni 2

Në nenin 21 paragrafi (2) pika 2 fjalët: “marreveshje të lidhura” zëvendësohen me fjalët: “së paku një marreveshje e lidhur”.

Neni 3

Në nenin 40-a paragrafi (1) pika 1 fjalët “0,80 den. /1 kg” zëvendësohen me fjalët “1 den. /1 kg”.

Në paragrafin (2) pikat 1 dhe 2 fjalët: “masa plastike” zëvendësohen me fjalët: “masa plastike pa marrë parasysh nëse përmbajnë aditivë përkatës dhe/ose janë bioshpërbërëse”.

Neni 4

Në nenin 50 paragrafi (1) shtohet pikë e re 1, si vijon: “1) të kryejë shikim dhe kontroll dhe të percaktoje nëse në treg lëshohen qese për transport të mallrave në kundërshtim me nenin 8-a paragrafi (1) të këtij ligji;”.

Pikat 1, 2 dhe 3 bëhen pika 2, 3 dhe 4.

Neni 5

Në nenin 51 paragrafi (1) shtohet pike e re 1, si vijon: “1) do t’i detyrojë prodhuesit dhe/ose importuesit që t’i heqin nga tregu qeset për transport të mallrave të prodhuara nga polimere të etilenit, poli (vinil kloridi) dhe/ose nga masa tjera plastike (neni 8-a paragrafi (1));”.

Pikat 1, 2 dhe 3 bëhen pika 2, 3 dhe 4.

Neni 6

Në nenin 53 paragrafi (1) shtohet pikë e re 2, si vijon: “2) leshon në treg qese për transport të mallrave në kundërshtim me nenin 8-a paragrafi (1) të këtij ligji;”.

Pikat 2, 3, 4, 5, 6, 7 dhe 8 bëhen pika 3, 4, 5, 6, 7, 8 dhe 9.

Neni 7

Në nenin 57 paragrafi (1) shtohet pike e re 1, si vijon: “1) leshon në treg qese për transport të mallrave në kundërshtim me nenin 8-a paragrafi (1) të këtij ligji;”.

Pikat 1, 2 dhe 3 bëhen pika 2, 3 dhe 4.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë, ndersa dispozitat e nenit 8-a të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen pas kalimit të nëntë muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

164.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНЦЕСИИ И ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

Се прогласува Законот за концесии и јавно приватно партнерство,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јануари 2012 година.

Бр. 07-149/1
11 јануари 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИ И ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

ГЛАВА I ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1 Предмет

Со овој закон се уредува доделувањето на концесија на добра од општ интерес и договор за воспоставување на јавно приватно партнерство, правната заштита за секое лице кое има или имало интерес за добивање на таков договор и кое ризикувало или ризикува да биде оштетено во постапката за доделување на таков договор, како и други прашања во врска со концесиите на добра од општ интерес и договорите за воспоставување на јавно приватно партнерство.

Член 2 Цел

Целта на овој закон е да овозможи ангажирање за финансирање на концесија на добра од општ интерес и договор за воспоставување на јавно приватно партнерство врз основа на начелата на еднаквост, транспарентност, недискриминација, пропорционалност, меѓусебно признавање, заштита на животната средина и ефикасност во постапката за склучување на договор за концесија на добра од општ интерес и договор за воспоставување на јавно приватно партнерство, како и квалитетно и ефикасно вршење на работите и услугите од склучениот договор за концесија и договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство.

Член 3 Примена на одредбите од главите I, II, III, IV, V и VI

Одредбите од главите I, III, IV и V од овој закон се однесуваат и се применуваат на доделувањето и на договорите за воспоставување на јавно приватно партнерство и концесиите на добра од општ интерес, додека одредбите на Главата II од овој закон исклучиво се однесуваат и се применуваат на доделувањето на концесиите на добра од општ интерес, а одредбите на Главата VI од овој закон се однесуваат и се применуваат исклучиво на доделувањето на договорите за воспоставување на јавно приватно партнерство.

Член 4 Дефиниции

Значењето на изразите дефинирани во Законот за јавни набавки соодветно ќе се применуваат и на овој закон, доколку со овој закон поинаку не е определено.

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. "Концесија за јавна работа" е договор од ист вид како договорот за јавна набавка на работи, освен што надоместокот за тие работи се состои во право на користење на тие работи или од тоа право заедно со плаќање;

2. "Концесија за јавна услуга" е договор од ист вид како договорот за јавна набавка на услуги, освен што надоместокот за тие услуги се состои во право на користење на тие услуги или од тоа право заедно со плаќање;

3. "Концесија на добра од општ интерес" е договор различен од концесијата за јавна работа и концесијата за јавна услуга која за предмет има доделување на право на користење на добра од општ интерес;

4. "Јавно приватно партнерство" има значење како што понатаму е опишано во овој закон;

5. "Јавен партнер" е правно лице кое доделува договор за воспоставување на јавно приватно партнерство, и тоа:

- Република Македонија,
- општината, градот Скопје и општините во градот Скопје,

- јавните претпријатија, јавните установи, трговските друштва основани од Република Македонија, општината, градот Скопје и општините во градот Скопје и друштва врз кои државата или органите на општината, градот Скопје и општините во градот Скопје имаат директно или индиректно влијание преку сопственоста над нив, односно поседуваат поголем дел од капиталот на друштвото, имаат мнозинство гласови на акционерите/содружниците и именуваат повеќе од половина од членовите на управниот или надзорниот одбор, односно органите на управување на друштвото и

- други правни лица кои согласно со закон вршат јавни овластувања во делот на вршењето на јавните овластувања;

6. "Концедент" е субјект кој доделува концесија на добра од општ интерес, и тоа:

- Република Македонија и
- општината, градот Скопје и општините во градот Скопје;

7. "Приватен партнер" е домашно или странско правно или физичко лице или конзорциум со кого јавниот партнер склучува договор за воспоставување на јавно приватно партнерство, или кој за таа цел основа друштво за посебна намена;

8. "Концесионер" е домашно или странско правно или физичко лице или конзорциум со кого се склучува договор за концесија на добра од општ интерес или кој за таа цел основа друштво за посебна намена;

9. "Економски оператор" е секое домашно или странско правно или физичко лице или група на такви лица кое на пазарот нуди стоки, услуги или работи;

10. "Понудувач" е секој економски оператор кој поднел понуда;

11. "Овластен потписник" е лице кое е овластено од страна на јавниот партнер или концедентот да склучи договор за воспоставување на јавно приватно партнерство или договор за концесија на добра од општ интерес;

12. "Надлежност" се овластувања и должности и упатување на извршување на функциите и извршувањето на должностите на концедентот односно јавниот партнер.

13. "Посебен закон" е закон со кој се уредуваат прашањата поврзани со концесиите кои се доделуваат во областа која ја уредува тој закон;

14. "Друштво за посебна намена" е трговско друштво кое може да го основа приватниот партнер или концесионерот со цел за склучување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство или концесија на добра од општ интерес и/или за реализација на јавно приватно партнерство или концесија на добра од општ интерес (во натамошниот текст: ДПН);

15. "Конзорциум" е група на економски оператори кои заеднички поднесуваат понуда или барање за учество, без притоа да претставуваат посебна правна форма;

16. "Прифатлива понуда" е понуда која е поднесена во утврдениот рок и за која е утврдено дека во потполност ги исполнува сите барања од тендерската документација и техничките спецификации и одговара на сите критериуми, услови и евентуални барања за способност на понудувачите;

17. "Изградба" е изведба на градежни активности или изградба на објект, дизајн и изведба на активности за изградба или дизајн и изградба на објект или реали-

зација со какви било градежни средства кои одговараат на барањата одредени од страна на јавниот партнер и која сама по себе исполнува одредени технички и економски функции и

18. "Објект" е резултат на изградба или постојна јавна инфраструктура во сопственост или поседувана од страна на јавен партнер или јавна инфраструктура која ќе биде реализирана според договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство.

Член 5

Јавно приватно партнерство

Јавно приватно партнерство значи форма на договорно регулирана, долгорочна соработка меѓу јавниот партнер и приватниот партнер, која се карактеризира со следново:

а) приватниот партнер ја презема обврската да обезбеди јавна услуга за крајните корисници во области од надлежност на јавниот партнер и/или обврската да обезбеди за јавниот партнер неопходни предуслови за давање на јавна услуга на крајните корисници и/или активности од негова надлежност;

б) со цел за исполнување на обврските од точката а) на овој став, приватниот партнер може да преземе обврска да:

- финансира, дизајнира, изгради и/или реконструира/реновира објект на јавна инфраструктура, работи и одржува нов објект и/или реконструиран/реновиран објект на јавна инфраструктура или

- користи, управува и одржува постоен објект на јавна инфраструктура или

- која било комбинација на горе наведените обврски се додека комбинацијата на тие обврски е со цел за исполнување на целите поставени во точката а) на овој став;

в) при преземање на обврската од точките а) и б) на овој став, приватниот партнер вообичаено презема значаен дел од ризиците поврзани со финансирање, изградба, побарувачка и/или достапност и други такви дејствија, управување, одржување и технички ризици, зависно од договореното при воспоставување на јавно приватно партнерство и се определува од случај до случај;

г) секој партнер во јавно приватно партнерство за времетраење на јавното приватно партнерство ќе преземе одговорност за ризични настани кои се во негова сфера на влијание, или одговорноста се дели со цел за постигнување на оптимално управување на ризикот за времетраењето на партнерството, меѓу другото, со користење на управувачки, технички, финансиски и иновациони способности на приватниот партнер и со промовирање на размена на вештини и знаење - искуство меѓу јавниот и приватниот партнер, без истото да е во спротивност со точката в) на овој став;

д) во замена за преземените обврски јавниот партнер може да додели на приватниот партнер концесија за јавна работа или концесија за јавна услуга, или да му надомести преку плаќање;

ѓ) јавниот партнер, исто така, може да му овозможи на приватниот партнер да изведе одредени комерцијални економски активности, покрај обврските од точките а) и б) на овој став, утврдени во договорот, но само ако не постои друг можен начин да се обезбеди неопходно ниво на ценовна ефикасност на приватното учество и разумен поврат на инвестицијата и

е) јавниот партнер може да пренесе одредени стварни права на приватниот партнер, неопходни за извршување на договорно поставените обврски.

Зависно од намената на средствата за надоместување од страна на јавниот партнер за обезбедување на јавна работа и/или јавна услуга, како и распределбата на клучните постојни ризици, јавното приватно партнерство може да се воспостави како:

- 1) концесија за јавна работа или
- 2) концесија за јавна услуга или
- 3) договор за јавна набавка на работа или
- 4) договор за јавна набавка на услуга.

Јавно приватно партнерство се воспоставува со договор.

Член 6

Комбинирани договори

Во случај на концесија за јавна работа и концесија за јавна услуга која вклучува елементи и на работа и на услуга, т.е. комбиниран договор, одлучувачки елемент за одредување дали таквиот договор е концесија за јавна работа или концесија за јавна услуга ќе биде дали работата која треба да се изведе е главен предмет на договорот, или истата е само споредна во однос на главниот предмет на договорот.

Член 7

Доделување на државна помош

При воспоставувањето на заемните права и обврски меѓу јавниот партнер и приватниот партнер или концедентот и концесионерот, како и за време на реализација на предметниот договор, не смее да се повредат правилата за доделување на државна помош.

Член 8

Начела

Постапката за доделување на концесија на добра од општ интерес и договор за воспоставување на јавно приватно партнерство се спроведува во согласност со начелата на транспарентност, недискриминација, пропорционалност, ефикасност, еднаков третман и меѓусебно признавање.

Член 9

Концесиски надоместок

Кога концесионерот или приватниот партнер има обврска да плати концесиски надоместок на концедентот или на јавниот партнер, минималниот износ на надоместокот се определува во огласот за доделување на договорот, а врз основа на физибилити студијата за оправданост на доделување на концесијата на добра од општ интерес или договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство, доколку со посебен закон поинаку не е определено.

Член 10

Исклучоци од примена

Одредбите од овој закон, кои регулираат постапки за доделување на концесија на добра од општ интерес, не се применуваат во случај кога концесијата се доделува на следниве субјекти:

- јавните претпријатија, јавните установи, трговските друштва основани од Република Македонија, општината, градот Скопје и општините во градот Скопје и друштва врз кои државата или органите на општината, градот Скопје и општините во градот Скопје имаат директно или индиректно влијание преку сопственоста над нив, односно поседуваат поголем дел од капиталот на друштвото, имаат мнозинство гласови на акционерите/содружниците и именуваат повеќе од половина од членовите на управниот или надзорниот одбор, односно органите на управување на друштвото.

На плаќањето, односно на надоместокот за концесијата од аспект на договорите од ставот 1 на овој член се применуваат одредбите утврдени со посебен закон.

Член 11 Право на сопственост

Објектите изградени според јавно приватно партнерство, вклучувајќи ги и додатоците и подобрувањата се сопственост на јавниот партнер, доколку поинаку не е предвидено во договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство.

Условите под кои ќе се регулираат правата на сопственост од ставот 1 на овој член, јавниот партнер треба да ги предвиди во тендерската документација.

Кога договорот за воспоставување на јавното приватно партнерство престанал, приватниот партнер е должен на јавниот партнер да му ги врати, односно пренесе во сопственост објектите изградени со јавното приватно партнерство, без оглед дали истите биле целосно или делумно изградени, реконструирани, конзервирани, опремени или подобрени од страна на приватниот партнер, под услови и на начин утврдени со договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство, доколку поинаку не е предвидено.

Сите прашања, вклучително и условите поврзани со сопственичките права, како и потребните стандарди за квалитет се предмет на анализа на физибилити студијата за оправданост на доделувањето на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство и истите треба да се предвидени во тендерската документација, како и во самиот договор.

Член 12 Друштво за посебна намена

Друштвото за посебна намена може да учествува единствено во реализација на јавно приватно партнерство или концесија заради која е основано.

Кога приватниот партнер или концесионерот основа ДПН, јавниот партнер или концедентот, договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство или договорот за концесија на добра од општ интерес може да го склучи со ДПН.

Јавниот партнер или концедентот со одлуката за започнување на постапката и во тендерската документација може да определи правното лице или конзорциумот кој е избран за најповолен понудувач да основа правно лице со седиште во Република Македонија, кое како приватен партнер или како концесионер ќе го склучи договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство, или договорот за концесија на добра од општ интерес.

Во случајот од ставот 3 на овој член во тендерската документација ќе се определи формата на правното лице (приватен партнер или концесионер), висината на капиталот, обврските на најповолниот понудувач во врска со неговото основање, како и другите односи меѓу најповолниот понудувач, правното лице - приватен партнер или концесионер и јавниот партнер или концедент.

Член 13 Совет за јавно приватно партнерство

Владата на Република Македонија основа Совет за јавно приватно партнерство (во натамошниот текст: Советот) составен од 15 члена од кои еден е претседател и еден заменик-претседател на Советот.

Советот има советодавна улога на Владата на Република Македонија, во областа на јавно приватно партнерство, врши промоција на јавно приватно партнерство, предлага проекти за јавно приватно партнерство, како и дава иницијатива со предлози за измени на прописите од оваа област.

Членови на Советот се претставници од Министерството за економија, Министерството за финансии, Министерството за транспорт и врски, Министерството за здравство, Министерството за образование и наука, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за култура, Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија - Кабинет на заменик-претседателот на Владата на Република Македонија за економски прашања и за координација со економските ресори, Бирото за јавни набавки, ЗЕЛС, бизнис заедницата, како и независни експерти особено од областа на економијата и правото, имајќи ја предвид соодветната и правичната застапеност на сите национални и етнички групи во Република Македонија.

Советот донесува Деловник за својата работа.

Мандатот на членовите на Советот изнесува четири години.

Членовите на Советот за својата работа примаат надоместок по одржана седница.

Висината на надоместокот од ставот 6 на овој член ја определува Владата на Република Македонија.

Член 14 Надлежен орган за јавно приватно партнерство

Надлежен орган за јавно приватно партнерство е Министерството за економија кое ги врши следниве работи:

- развива и спроведува мерки и активности со цел за постигнување и одржување на целосно транспарентен и ефикасен систем за јавно приватно партнерство,
- го води и одржува Регистарот за доделените договори за воспоставување на јавно приватно партнерство,
- изготвува предлози за измени на прописите од областа на јавно приватно партнерство, и дава инструкции за имплементирање на овој закон,
- организира и реализира едукација и обука од областа на јавно приватно партнерство за сите учесници во процесот,
- следи, анализира и дава стручна помош и мислење во делот на спроведување на постапките,
- следи, анализира и ги проучува актуелните европски и светски тенденции, знаења и искуства во областа на јавното приватно партнерство и
- врши и други работи и задачи поврзани со јавното приватно партнерство.

Член 15 Примена на Законот за јавните набавки и други посебни закони

Одредбите од Законот за јавните набавки кои се однесуваат на постапките за доделување на договори за јавна набавка на работи и договори за јавна набавка на услуги соодветно ќе се применуваат и на постапките за доделување на договори за воспоставување на јавното приватно партнерство, освен доколку тоа поинаку не е утврдено со овој закон.

Постапките за доделување на договори за воспоставување на јавното приватно партнерство, јавниот партнер ги спроведува како отворена постапка, ограничена постапка, постапка со преговарање со претходно објавување на оглас, или конкурентен дијалог, согласно со условите и на начин предвидени во Законот за јавните набавки.

Јавниот партнер може да не користи електронска аукција за да додели договор за воспоставување на јавното приватно партнерство.

На постапките за доделување на концесии на добра од општ интерес се применуваат одредбите од овој закон, како и одредбите од посебните закони со задолжително почитување на основните принципи и начела утврдени во членот 8 од овој закон.

Член 16

Подготвителни работи за доделување на концесија на добра од општ интерес и договор за воспоставување на јавно приватно партнерство

Подготвителните работи за доделување на концесија на добра од општ интерес и договор за воспоставување на јавно приватно партнерство ги спроведува концедентот или јавниот партнер.

Подготвителните работи вклучуваат особено:

- формирање на комисија за спроведување на постапка за доделување на концесија на добра од општ интерес или договор за воспоставување на јавно приватно партнерство,

- подготовка на извештај за претходна анализа за основните елементи на проектот кои се показатели за природата на договорот што треба да биде склучен со цел за воспоставување на јавно приватно партнерство, имајќи ја предвид дефиницијата за јавно приватно партнерство од овој закон,

- изработка на физибилити студија за оправданост на доделување на концесија на добра од општ интерес или договор за воспоставување на јавно приватно партнерство,

- процена на влијанието врз животната средина на концесијата на добра од општ интерес или на јавното приватно партнерство и

- други активности неопходни за спроведување на постапката.

Владата на Република Македонија ја пропишува содржината на физибилити студијата за оправданост на концесијата на добра од општ интерес или на јавното приватно партнерство.

Член 17

Започнување на постапка

Започнување на постапка за доделување на концесија на добра од општ интерес и договор за воспоставување на јавно приватно партнерство, концедентот или јавниот партнер донесува одлука за започнување на постапката за доделување на концесија на добра од општ интерес или договор за воспоставување на јавно приватно партнерство.

Одлуката од ставот 1 на овој член ја донесува концедентот или јавниот партнер врз основа на студијата од членот 16 став 2 алинеја 3 од овој закон.

Кога концедент или јавен партнер е Република Македонија одлуката од ставот 1 на овој член ја донесува Владата на Република Македонија по предлог на министерот надлежен за областа во која се доделува јавно приватно партнерство или концесија.

Кога концедент или јавен партнер е општината, градот Скопје или општината во градот Скопје, одлуката од ставот 1 на овој член ја донесува советот на општината, советот на градот Скопје или советот на општината во градот Скопје по предлог на градоначалникот на општината, градоначалникот на градот Скопје или градоначалникот на општината во градот Скопје.

Кога јавен партнер е еден од субјектите од членот 4 точка 5 алинеи 3 и 4 од овој закон, одлуката од ставот 1 на овој член ја донесува органот на управување, а на истата согласност дава основачот.

Член 18

Содржина на одлуката за започнување на постапка

Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на добра од општ интерес или договор за воспоставување на јавно приватно партнерство, особено содржи:

- образложение за оправданоста за доделување на концесија на добра од општ интерес или договор за воспоставување на јавно приватно партнерство, вклучително и образложение за основот за идентификување на видот на договорот, имајќи ја предвид дефиницијата за јавно приватно партнерство од овој закон,

- назначување на нејзините цели,

- предмет на концесијата на добра од општ интерес или на јавното приватно партнерство и основните услови за доделување на концесија на добра од општ интерес или договор за воспоставување на јавно приватно партнерство,

- во случај на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство, видот на постапката од Законот за јавните набавки, имајќи го предвид членот 15 од овој закон,

- начинот и рокот во кој ќе биде спроведена постапката и

- висината на надоместокот за издавање на тендерската документација.

Член 19

Содржина на огласот за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство

Доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство се врши по пат на оглас.

Формата, содржината и начинот на објавување на огласот за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство кое се остварува како договор за јавна набавка на работа или како договор за јавна набавка на услуга е согласно со Законот за јавните набавки и неговите подзаконски акти.

Формата и содржината на огласот за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство кое се остварува како концесија за јавна работа или како концесија за јавна услуга ги пропишува Владата на Република Македонија, а се објавуваат согласно со Законот за јавните набавки.

Огласот за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство кое се остварува како концесија за јавна работа и концесија за јавна услуга, особено ги содржи следниве податоци:

- 1) име, адреса, број на факс и електронска пошта на јавниот партнер;

- 2) а) место на извршување и

- б) предмет на концесијата за јавна работа или концесијата за јавна услуга, природа и обем на работите и/или услугите, како и објаснување за оправданоста на доделувањето на концесијата за јавна работа и концесијата за јавна услуга и назначување на целите;

3. а) временски рок за поднесување на пријави,

- б) адреса на која тие мора да се испратат и

- в) јазик на кој мора да бидат напишани;

- 4) вид на постапка за доделување на договор, согласно со членот 15 од овој закон;

- 5) надоместок за тендерската документација;

- 6) лични, технички и финансиски услови кои треба да ги исполнат кандидатите;

- 7) критериум кој ќе биде применет при доделување на договорот;

- 8) доколку е потребно, минимум дел од работите кои ќе бидат доделени на трети страни, регулирани во согласност со договорот од членот 48 од овој закон;

- 9) доколку е потребно, минималниот износ на надоместокот за концесија и/или начинот на кој се пресметува надоместокот;

- 10) датум на објавување на огласот и

- 11) име и адреса на надлежниот орган за одлучување по жалба, информации за крајни рокови за поднесување жалби и ако е потребно име, адреса, телефон, факс и електронска пошта на лицето од кое може да се добијат информации.

Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство кое се остварува како концесија за јавна работа и концесија за јавна услуга, се смета за започната со денот на објавувањето на огласот.

За објавувањето на огласите од овој член, Бирото за јавни набавки наплатува надоместок од 100 евра во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата.

Член 20

Комисија за спроведување на постапка

Постапката за доделување на концесија на добра од општ интерес и договор за воспоставување на јавно приватно партнерство ја спроведува Комисијата за спроведување на постапката (во натамошниот текст: Комисијата), формирана од страна на Владата на Република Македонија на предлог на министерот надлежен за областа за која се доделува договорот или од страна на градоначалникот на општината, градоначалникот на градот Скопје или градоначалникот на општината во градот Скопје, или од страна на органот на управување кај субјектите од членот 4 точка 5 алинеи 3 и 4 од овој закон.

Комисијата од ставот 1 на овој член се состои од претседател и најмалку четири члена и нивни заменици од областа на економијата, правото и техничките науки и други релевантни области, во зависност од предметот на договорот. Во работата на Комисијата може да учествуваат надворешни стручни лица, без право на глас.

Членови на Комисијата не можат да бидат лица кои:

- се во брачна врска, роднинска врска до второ колело или се поврзани со посвојување или старателство со понудувачот или кандидатот, со неговиот/нејзиниот законски полномошник, а во случаите кога понудувачот или кандидатот е правен субјект со членови на неговите управни, надзорни или други органи,
- во текот на последните три години биле вработени или биле членови на органите на управување или органите на надзор на понудувачот или кандидатот,
- се во друг законски однос со понудувачот или кандидатот и
- се осудени заради финансиски престап, измама или корупција.

Комисијата на седниците работи во полн состав и одлуките ги донесува со мнозинство гласови.

Член 21

Надлежност на Комисијата

- Комисијата ги врши следниве работи:
- подготвува тендерска документација, вклучувајќи го и нацртот на договорот,
 - ги определува критериумите за доделување на договорот,
 - организира прием на пријавите за учество и понудите,
 - ја утврдува способноста на кандидатите и определува кандидати кои имаат право да го продолжат учеството во постапката,
 - ја утврдува способноста на понудувачите,
 - дава појаснувања и доставува дополнителни информации и документи,
 - ги разгледува и оценува понудите и врши рангирање на понудувачите со предлог за прворангираниот да биде избран,
 - изготвува извештај за евалуација на понудите,
 - поднесува предлог за поништување на постапката и
 - ги врши сите други работи потребни за спроведување на постапката.

ГЛАВА II

ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА ДОБРА ОД ОПШТ ИНТЕРЕС

Член 22

Тендерска документација

Комисијата е должна да ја подготви тендерската документација во рокот определен со одлуката за започнување на постапката за доделување на концесија на добра од општ интерес.

Комисијата може изготвувањето на тендерската документација да го довери на научна или стручна организација или на експерти од соодветната област.

Изготвувачот на тендерската документација не може да учествува како понудувач во постапката во која му била дадена задача да спроведе истражување, експерименти, студии или развој во врска со предметниот договор.

Комисијата може да определи дека податоците или дел од податоците содржани во тендерската документација се сметаат за доверливи согласно со Законот за класифицирани информации. Во таков случај учесниците во постапката се должни да поднесат изјава, приложена кон документацијата со која се обврзуваат дека нема да ги објавуваат податоците кои се сметаат за доверливи.

Владата на Република Македонија на предлог на министерот надлежен за областа за која се доделува концесијата на добра од општ интерес, односно градоначалникот на општината, градоначалникот на градот Скопје или градоначалникот на општината во градот Скопје ја одобрува тендерската документација.

Член 23

Содржина на тендерската документација

Во зависност од природата на концесијата на добра од општ интерес, тендерската документација особено ги содржи следниве елементи:

- име, адреса, телефонски број, број на факс и електронска пошта на концедентот,
- предмет на концесијата на добра од општ интерес,
- цел на концесијата на добра од општ интерес,
- место и локација на кои ќе се додели концесијата на добра од општ интерес,
- инструкции во врска со изработката и поднесувањето на понудата,
- период за кој се доделува концесијата на добра од општ интерес,
- рок за поднесување на понудите,
- рок на важност на понудата,
- адреса на која се доставуваат понудите,
- видови на гаранции и услови на гаранциите,
- јазик на кој понудите треба да бидат напишани,
- лични, професионални и финансиски услови кои мора да се исполнат од страна на понудувачите и документите со кои се докажува нивното исполнување,
- критериуми според кои се врши изборот на најповолна понуда,
- име и адреса на надлежниот орган за решавање по жалби и рокови за поднесување на жалби,
- минималниот износ на концесискиот надоместок, доколку истиот е предвиден и/или начинот на кој е пресметан надоместокот и
- други битни информации во врска со предметот на концесијата на добра од општ интерес во согласност со други прописи и стручни правила.

Член 24

Изменување и дополнување на тендерска документација

Концедентот може да врши изменување и дополнување на тендерската документација во согласност со одредбите на овој закон, под услов истите да не се од суштинско значење и се достапни на заинтересираните учесници најдоцна 15 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понуди.

Доколку се смета за потребно од страна на концедентот, рокот за поднесување на понудите може да биде продолжен во согласност со измените на тендерската документација.

Член 25

Надоместок за тендерска документација

Концедентот од понудувачите може да наплати надоместок за издавање на тендерската документација.

Член 26

Дополнителни прашања во врска со тендерската документација

Комисијата е должна да одговори на сите дополнителни прашања во врска со тендерската документација поставени од економските оператори кои подигнале тендерска документација, доколку тие прашања се поднесени во рок од 14 дена пред истекот на рокот за поднесување на понудите.

Комисијата е должна одговорите на поставените прашања да ги достави до сите економски оператори што ја подигнале тендерската документација, без да се наведе името на економскиот оператор што го поставил прашањето, но не подоцна од седум дена пред истекот на рокот за поднесување на понудите.

Член 27

Гаранција за учество во постапката

Учеството во постапката за доставување на понуди е условено со давање гаранција од понудувачот во вид на депонирани средства или банкарска гаранција со вредност која треба да изнесува најмалку 0,25% од проценетата вредност, утврдена во тендерската документација.

Концедентот е должен во рок од седум дена по склучување на договорот за концесија на добра од општ интерес со најповолниот понудувач, на другите понудувачи кои учествувале во постапката за концесија да им го врати депониранот износ, односно гаранцијата за учество во постапката.

Гаранцијата за учество во постапката на најповолниот понудувач е валидна до склучување на договорот, односно до поднесување на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, ако е така утврдено со тендерската документација.

Гаранцијата од ставот 1 на овој член се наплатува во корист на концедентот ако избраниот понудувач ја одбие поканата да склучи договор за концесија на добра од општ интерес и не го потпише договорот и доколку ја повлече понудата пред истекот на периодот на нејзината важност.

Член 28

Јавен повик за доделување на концесија на добра од општ интерес

Доделување на концесија на добра од општ интерес се врши по пат на јавен повик.

Јавниот повик за доделување на концесија на добра од општ интерес особено ги содржи следниве податоци:

- 1) предмет на концесијата на добра од општ интерес:
 - природа и елементи на концесијата на добра од општ интерес и
 - место и локација на која ќе се додели концесијата на добра од општ интерес;
- 2) период за кој се доделува концесијата на добра од општ интерес;
- 3) рок за поднесување на понудите;
- 4) адреса на која се доставуваат понудите;
- 5) јазик на кој понудите треба да бидат напишани;
- 6) критериуми според кои се врши изборот на најповолна понуда и
- 7) име и адреса на надлежниот орган за решавање по жалби и рокови за поднесување на жалби.

Јавниот повик за доделување на концесија на добра од општ интерес може да содржи и други податоци утврдени со посебен закон.

Јавниот повик за доделување на концесија на добра од општ интерес се објавува во "Службен весник на Република Македонија", а може да се објави и во домашен и странски дневен весник и на веб страницата на концедентот.

Член 29

Начин на доставување на понуди

Понудата се доставува на начин и во форма утврдени со тендерската документација.

Право да доставуваат понуди имаат економските оператори кои ја подигнале тендерската документација.

Понудувачот може да поднесе само една понуда.

Член 30

Рок за поднесување на понуди

Рокот за поднесување на понуди изнесува најмалку 30 дена од денот на објавувањето на јавниот повик за доделување на концесијата на добра од општ интерес во "Службен весник на Република Македонија".

Член 31

Критериуми за избор на најповолна понуда

Критериум за избор на најповолна понуда може да биде:

1) економски најповолна понуда која содржи елементи поврзани со предметот на концесијата на добра од општ интерес како што се:

- квалитет,
- технички карактеристики,
- естетски, функционални и еколошки карактеристики и

- други елементи определени во посебниот закон со кој се регулира предметот на концесијата или

2) највисок понуден концесиски надоместок.

Елементите на критериумот економски најповолна понуда, како и максималниот број бодови за секој елемент одделно мора јасно да се дефинирани во јавниот повик, конкретно да се поврзани со предметот на концесијата на добра од општ интерес и, откако ќе бидат утврдени, не можат да се менуваат за целото времетраење на постапката за доделување на договорот за концесија на добра од општ интерес.

Кога најповолна понуда се бира врз основа на критериумот економски најповолна понуда, концедентот е должен во тендерската документација да даде објаснување како ќе ги вреднува и применува елементите на овој критериум.

Секој елемент од критериумот економски најповолна понуда носи максимален број бодови кои се утврдуваат во јавниот повик, а во исклучителни случаи каде тоа не е можно, елементите се наведуваат според редоследот на нивната важност.

Член 32
Јавно отворање на понудите

По истекот на рокот за доставување на понуди, Комисијата јавно ги отвора понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите, на место и во време определено со јавниот повик за доделување на концесија на добра од општ интерес.

За јавното отворање на понудите Комисијата составува записник.

Член 33
Евалуација на понудите

Комисијата врши евалуација на понудите само на оние понудувачи кои ги исполнуваат личните, професионалните и финансиските услови определени со тендерската документација.

Комисијата утврдува листа на понудувачи врз основа на критериумите определени во јавниот повик за доделување на концесија на добра од општ интерес, односно во тендерската документација и дава предлог за избор на најповолен понудувач или предлог за поништување на постапката за доделување на концесија на добра од општ интерес.

Член 34
Извештај за евалуација

Комисијата за секоја постапка за доделување на концесија на добра од општ интерес изготвува писмен извештај за евалуација со предлог за избор на најповолна понуда кој се потпишува од страна на претседателот и членовите на Комисијата и се доставува до концедентот.

Член 35
Одлука за избор на најповолна понуда

Врз основа на предлогот на Комисијата и извештајот за евалуација, концедентот донесува одлука за избор на најповолна понуда.

Одлуката за избор на најповолна понуда заедно со копија од записникот со прегледот и оцена на понудата и извештајот за евалуација се доставува на секој понудувач без одлагање, на начин со кој доставата може да се докаже.

Концедентот не смее да го потпише договорот за концесија на добра од општ интерес пред истекот на рокот за поднесување на жалба.

Рокот за поднесување на жалба е утврден во одлуката за избор на најповолна понуда во согласност со податоците од јавниот повик за доделување на концесија на добра од општ интерес.

Договорот за концесија на добра од општ интерес може да се потпише кога одлуката за избор на најповолна понуда станала конечна.

Одлуката за избор на најповолна понуда се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Член 36
Рок за донесување на одлука за избор на најповолна понуда

Рокот за донесување на одлука за избор на најповолна понуда почнува да тече со денот на истекот на рокот за доставување на понуди. Ако во тендерската документација поинаку не е определено, рокот за донесување на одлука за избор на најповолна понуда изнесува 30 дена.

Ако концедентот не донесе одлука за избор на најповолна понуда и нема да ја достави на понудувачот во пропишаниот рок, понудувачот има право на жалба поради непочитување на законските рокови.

Член 37
Содржина на одлуката за избор на најповолна понуда

Одлуката за избор на најповолна понуда содржи:

- назив на концедентот со број и датум на одлуката за започнување на постапката за доделување на договор за концесија на добра од општ интерес,
- образложение на причините за избор на најповолен понудувач,
- назив на понудувачот со бројот и датумот на поднесување на понудата,
- предмет на концесијата на добра од општ интерес,
- местото на вршење на предметот на концесијата на добра од општ интерес,
- времетраење на договорот за концесија на добра од општ интерес,
- посебни услови утврдени во тендерската документација кои понудувачот треба да ги исполнува во текот на времетраењето на концесијата на добра од општ интерес,
- висината на концесионскиот надоместок кој го плаќа концесионерот за доделената концесија на добра од општ интерес или основот за утврдување на износот на надоместокот за концесијата кој треба да го плаќа концесионерот, доколку истиот е предвиден,
- рокот во кој најповолниот понудувач е должен да го потпише договорот за концесија на добра од општ интерес со концедентот,
- надлежен орган за склучување на договорот за концесија на добра од општ интерес,
- надлежен орган за спроведување и вршење надзор над доделената концесија на добра од општ интерес и
- правна поука.

Одлуката за избор на најповолна понуда може да содржи и други податоци во согласност со тендерската документација и поднесената понуда.

Член 38
Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на добра од општ интерес

Концедентот ќе ја поништи постапката за доделување на концесија на добра од општ интерес, ако:

- се дознаат такви околности, кои доколку би биле познати пред започнување на постапката за доделување на концесија на добра од општ интерес не би се објавил јавниот повик за доделување на концесијата, или јавниот повик суштински би се разликувал или
- нема ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на понуди или
- нема доставено ниту една прифатлива понуда.

Концедентот може да ја поништи постапката за доделување на концесија на добра од општ интерес ако до истекот на рокот за доставување на понуди пристигне само една понуда, односно ако во текот на евалуацијата на понудите остане само една прифатлива понуда.

Концедентот е должен без одлагање да му ја достави на секој понудувач одлуката за поништување на постапката за доделување на концесијата на добра од општ интерес со копија од записникот и извештајот за евалуација, на начин со кој може да се докаже доставата.

Од денот на доставата на одлуката за поништување на постапката за доделување на концесија на добра од општ интерес на секој понудувач, почнува да тече рокот од 15 дена за поднесување на жалба.

Нова постапка за доделување на концесија на добра од општ интерес може да се поведе откако одлуката за поништување на постапката за доделување на концесијата ќе стане конечна.

Одлуката за поништување на постапката за доделување на концесија на добра од општ интерес се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

ГЛАВА III

**ДОГОВОР ЗА КОНЦЕСИЈА НА ДОБРА ОД ОПШТ
ИНТЕРЕС И ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ
НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО**

Член 39

Период на договорот

Договорите предвидени со овој закон се склучуваат за период до 35 години сметано од денот на склучувањето на договорот, односно од денот на влегувањето во сила на договорот, ако овој датум се разликува од претходниот, доколку со посебен закон поинаку не е предвидено.

При определување на рокот од ставот 1 на овој член се земаат предвид финансиско-економските показатели и техничко и/или технолошките специфичности на предметот на договорот, врз основа на физибилити студијата за оправданоста на доделување на концесијата на добра од општ интерес или договорот за воспоставување на јавното приватно партнерство.

Член 40

Склучување на договор

Договорот за концесија на добра од општ интерес или договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство го потпишува концедентот, односно јавниот партнер и избраниот најповолен понудувач.

Договорите предвидени со овој закон се изготвуваат во согласност со тендерската документација, огласот или јавниот повик и одлуката за избор на најповолна понуда.

Владата на Република Македонија може да овласти министер од соодветната област да го склучи договорот за концесија на добра од општ интерес и договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство, во име на Владата на Република Македонија.

Советот на општината, Советот на градот Скопје и советот на општината во градот Скопје може да го овласти градоначалникот да го склучи договорот за концесија на добра од општ интерес и договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство.

Ако избраниот најповолен понудувач се откаже од склучување на договорот концедентот, односно јавниот партнер може да го склучи договорот со второрангиралиот понудувач.

Владата на Република Македонија ја пропишува содржината на договорите предвидени со овој закон.

Член 41

Измени на договорот

Договорите предвидени со овој закон може да се изменат со склучување на анекс на договор, доколку оваа можност е изричито предвидена во тендерската документација.

Анекс договорот го склучува органот кој го претставува концедентот или јавниот партнер.

Анекс договорот може да биде склучен по иницијатива на концедентот или јавниот партнер особено во следниве случаи:

- настанување на опасност по националната безбедност и одбрана на земјата, загрозување на животната средина, природата и човековото здравје и објектите за јавен ред,
- пропаѓање на објектот на концесијата или објектот на јавно приватно партнерство, или при објективна невозможност за негово користење, во случај на настанување на виша сила,
- при промена на соодветните прописи,

- други случаи кои водат кон промена на фактичкиот или правниот основ за користење на објектот или за обезбедување на услугата, или на извршување на концесиската дејност и

- други случаи определени со посебни закони.

Во случај на промена на суштинските услови од договорот, кои не биле предвидени во тендерската документација, ќе се пристапи кон спроведување на нова постапка за доделување на договор.

Без нарушување на одредбата од членот 47 од овој закон, терминот "суштински услови" се однесува на таквите услови кои, доколку би биле предвидени во првичниот оглас или во тендерската документација, ќе им овозможеле на понудувачите да поднесат суштински поинаква понуда, како и кога измените би го надминале обемот на договорот во таа мера што со овие измени би се опфатиле и услугите кои првично не биле опфатени.

Член 42

Пренос

Договорот за концесија на добра од општ интерес или договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство може да се пренесе со писмена согласност од концедентот, односно јавниот партнер, под услови утврдени во договорот и без нарушување на времетраењето на договорот, доколку со посебен закон поинаку не е предвидено.

Во договорот за концесија на добра од општ интерес или договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство може да се предвиди пренос на правата и обврските од договорот, од концесионерот или приватниот партнер во корист на заемодавачите, како средство за обезбедување на нивните побарувања од концесионерот или приватниот партнер, под услов со тоа да не се загрозува континуираното работење и/или давањето услуга, квалитетното вршење на дејноста, како и цената.

Во случај на пренос на договорот за концесија на добра од општ интерес или договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство, концедентот или јавниот партнер склучува договор за пренос со субјектот на кој се врши преносот на договорот за концесија на добра од општ интерес или договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство под услови и на начин утврдени во постоечкиот договор за концесија на добра од општ интерес или договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство.

Преносот на акции или удели од концесионерот или приватниот партнер во ДПН заради извршување на концесијата или јавно приватно партнерство, не може да се изврши без писмена согласност од концедентот, односно јавниот партнер.

Член 43

Случаи на престанок на концесија и јавно приватно партнерство

Концесијата или јавно приватно партнерство престанува да важи со:

- истекот на рокот на важењето на договорот за концесија на добра од општ интерес или договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство,
- едностран раскин на договорот за концесија на добра од општ интерес или договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство од страна на концедентот или јавниот партнер,
- едностран раскин на договорот за концесија на добра од општ интерес или договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство од страна на концесионерот или приватниот партнер,

- спогодбено раскинување на договорот,
- стечај или ликвидација на концесионерот или приватниот партнер, ако со договорот за концесија на добра од општ интерес или договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство поинаку не е предвидено и

- други случаи предвидени со закон и договорот за концесија на добра од општ интерес или договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство.

Член 44

Едностран раскин на договорот за концесија на добра од општ интерес или договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство од страна на концедентот или јавниот партнер

Во случај на битна повреда на обврските од концесионерот или приватниот партнер предвидени во договорот концедентот, односно јавниот партнер може еднострано да го раскине договорот согласно со одредбите на овој член.

Едностраниот раскин на договорот од ставот 1 на овој член може да настане кога:

- дејноста пренесена со договорот се врши на несоодветен или неквалитетен начин, имајќи ги предвид правилата, параметрите и други услови со кои е утврдено соодветно вршење на дејноста утврдена со договорот,

- концесионерот или приватниот партнер на друг начин извршил битна повреда на одредбите од договорот или на законите и прописите што се применуваат врз договорот,

- концесионерот или приватниот партнер го прекинал или предизвикал прекинон на вршењето на дејноста,

- концесионерот или приватниот партнер ги загубил економските, техничките или оперативните способности потребни за вршење на дејноста согласно со посебен закон и договорот и

- концесионерот или приватниот партнер не постапил по изречените мерки во постапката на надзор спроведена согласно со посебен закон.

Едностраниот раскин се врши со одлука на концедентот или јавниот партнер во која се наведуваат причините заради кои се раскинува договорот и правата на концесионерот или приватниот партнер по донесената одлука.

Концедентот или јавниот партнер е должен, во рок од 15 дена пред донесувањето на одлуката за раскин на договорот, писмено да го извести концесионерот или приватниот партнер за повредите од ставот 2 на овој член и да го повика да ги исправи пропустите во однесувањето за да се обезбеди почитување на договорот во рокот утврден со известувањето. Рокот мора да биде доволен за да му овозможи на концесионерот или приватниот партнер да постапи по известувањето.

Член 45

Едностран раскин на договорот за концесија на добра од општ интерес или договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство од страна на концесионерот или приватниот партнер

Во случај на битна повреда на обврските од концедентот или јавниот партнер предвидени во договорот, концесионерот или приватниот партнер може еднострано да го раскине договорот согласно со одредбите на овој член.

Едностраниот раскин на договорот од ставот 1 на овој член настанува кога:

- концедентот или јавниот партнер не ги извршува обврските кои произлегуваат од договорот и

- концедентот или јавниот партнер на друг начин извршил битна повреда на одредбите од договорот или на законите и прописите што се применуваат врз договорот.

Концесионерот или приватниот партнер е должен, во рок предвиден во договорот, пред едностраниот раскин на договорот, писмено да го извести концедентот или јавниот партнер за повредите од ставот 2 на овој член и да го повика да ги исправи пропустите за да обезбеди почитување на договорот во рокот утврден со известувањето.

По истекот на рокот од ставот 3 на овој член, доколку концедентот или јавниот партнер не ги отстранил утврдените повреди, договорот ќе се смета за раскинат.

Член 46

Спогодбено раскинување на договорот за концесија на добра од општ интерес или договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство

Концедентот или јавниот партнер и концесионерот или приватниот партнер можат спогодбено да го раскинат договорот заради повреда на договорните обврски од страна на концедентот или јавниот партнер, односно концесионерот или приватниот партнер согласно со важечките прописи и според одредбите на договорот.

Член 47

Правила за доделување на дополнителни работи и услуги на концесионери за јавна работа и концесионери за јавна услуга

Во случај кога јавното приватно партнерство се спроведува како концесија за јавна работа или концесија за јавна услуга, јавниот партнер може, без спроведување на нова постапка, да додели дополнителни работи или услуги коишто не биле вклучени во основниот договор но кои, поради непредвидени околности, станале неопходни за реализација на предметната работа или услуга, која јавниот партнер ја доделил на приватен партнер, под услов договорот да се додели на приватниот партнер што ја извршува таквата работа:

- кога таквите дополнителни работи или услуги не може технички или економски да се одделат од основниот договор без големи нарушувања за јавниот партнер или

- кога таквите работи или услуги, иако можат да се одделат од реализацијата на основниот договор, исклучиво се неопходни за неговото завршување.

Вредноста на договорите доделени за дополнителни работи или услуги не може да надмине 50% од вредноста на основниот договор за концесија за јавна работа или концесија за јавна услуга.

Член 48

Подизведување

Јавниот партнер може да бара:

- приватниот партнер да додели на трети страни договори што претставуваат најмалку 30% од вкупната вредност на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство, спроведен како концесија за јавна работа или концесија за јавна услуга, во исто време давајќи им можност на понудувачите да го зголемат овој минимален процент кој ќе се утврди во договорот или

- од понудувачите во нивните понуди да го наведат процентот од вкупната вредност на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство кои тие планираат да ги доделат на трети страни.

Член 49
Планирање на средства

Вкупниот износ на средства до кои јавниот партнер може да преземе финансиски обврски во дадената година поврзани со договорите за воспоставување на јавно приватно партнерство, треба да биде утврден со буџетот на јавниот партнер.

Јавниот партнер при донесување на буџетот мора да ги земе предвид:

- трошоците потребни за покривање на обврските кои произлегуваат од договорите за воспоставување на јавно приватно партнерство,
- ефектите на наградување, времена суспензија (прекин) или ограничување на потфатот, кои може да произлезат од договорите за воспоставување на јавно приватно партнерство и
- трошоците за компензација (надоместување) за приватниот партнер, кои можат да произлезат од договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство.

Член 50
Барање за одобрување на средства

Доколку врз основа на физибилити студијата за оправданоста на доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство се утврди дека за реализација на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство се потребни финансиски средства од Буџетот на Република Македонија, потребно е за истото пред донесување на одлуката за започнување на постапката, да се добие согласност од Министерството за финансии.

Член 51
Примена на Законот за облигационите односи

За сите прашања кои се однесуваат на договорите утврдени со овој закон, што не се уредени со овој закон се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи.

Член 52
Правила што се применуваат на договорите за работа доделени на трети страни од страна на приватни партнери кои спроведуваат јавно приватно партнерство кое се остварува како концесија за јавна работа

Овие правила се применуваат на приватните партнери кои спроведуваат јавно приватно партнерство кое се остварува како концесија за јавна работа, кои не се договорни органи согласно со Законот за јавните набавки.

Кога приватниот партнер кој спроведува јавно приватно партнерство кое се остварува како концесија за јавна работа доделува договор за работа со проценета вредност над 3.000.000 евра во денарска противвредност без данок на додадена вредност (ДДВ) ќе ги применува следниве правила:

1) приватниот партнер кој спроведува јавно приватно партнерство кое се остварува како концесија за јавна работа, во "Службен весник на Република Македонија" задолжително објавува оглас за намерата да додели договор за работи на трети страни на образец кој го пропишува Владата на Република Македонија;

2) рокот за поднесување на пријавите за учество го утврдува приватниот партнер кој не смее да е пократок од 37 дена од денот на објавувањето на огласот;

3) рокот за поднесување на понудите го утврдува приватниот партнер кој спроведува јавно приватно партнерство кое се остварува како концесија за јавна

работа, кој не смее да е пократок од 40 дена од денот на објавувањето на огласот, односно од доставувањето на поканиите за поднесување на понуди;

4) по исклучок на точките 2 и 3 на овој став, во случај кога за доставување на барањето за учество и понудите се користат електронски средства, соодветно се применува Законот за јавните набавки на скратувањето на роковите наведени во точките 2 и 3 на овој став и

5) роковите за доставување на пријави за учество и понуди се продолжуваат на начин што сите заинтересирани правни и физички лица можат да ги добијат сите информации кои им се потребни, во следниве случаи, ако:

- тендерската документација и сите дополнителни информации не се обезбедат во предвидените рокови или
- не се обезбеди посета и увид на местото на изградба и местото каде што се сместени документите кои се неопходни за изготвување на понудите.

Вредноста на договорите од ставот 1 на овој член се пресметува според прописите кои ги регулираат јавните набавки.

Групи на друштва формирани со цел да им се додели договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство кој се остварува како концесија за јавна работа од ставот 1 на овој член, како и друштва поврзани со нив, нема да се сметаат за трети страни, во смисла на овој член.

Поврзано друштво претставува друштво:

- врз кое приватниот партнер кој спроведува јавно приватно партнерство кое се остварува како концесија за јавна работа има директно или индиректно доминантно влијание,

- кое може да врши доминантно влијание врз приватниот партнер кој спроведува јавно приватно партнерство кое се остварува како концесија за јавна работа или

- кое заедно со приватниот партнер кој спроведува јавно приватно партнерство кое се остварува како концесија за јавна работа е предмет на доминантно влијание на друго друштво.

Доминантно влијание постои кога едниот субјект директно или индиректно:

- е сопственик на поголемиот дел од капиталот во другиот субјект,
- го контролира мнозинството гласови врз основа на акциите и уделите издадени од страна на другиот субјект или
- може да назначи повеќе од половина членови во органите на управување или во органот на надзор.

Целосна листа на вакви друштва ќе биде вклучена во понудата поднесена во постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство кој се остварува како концесија за јавна работа. Оваа листа се ажурира доколку има последователни промени во врските меѓу друштвата.

ГЛАВА IV

НАДЗОР

Член 53
Надзор

Концедентот и јавниот партнер вршат постојан и редовен надзор на спроведувањето на концесијата на добра од општ интерес или договорот за воспоставување на јавното приватно партнерство и реализацијата на доделениот договор, како и на почитувањето на обврските од страна на концесионерот или приватниот партнер согласно со закон и предметниот договор.

ГЛАВА V
ПРАВНА ЗАШТИТА

Член 54
Правна заштита

На сите постапки за доделување на договори согласно со овој закон правната заштита се обезбедува согласно со Законот за јавните набавки.

ГЛАВА VI
ИЗВЕШТАЈ И РЕГИСТАР НА ДОДЕЛЕНИ
ДОГОВОРИ

Член 55
Извештај за незавршена постапка

За секоја започната, но незавршена постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство, органот надлежен за спроведување на предметниот договор изготвува писмен извештај кој го доставува до Министерството за економија.

Владата на Република Македонија ги пропишува формата и содржината на извештајот од ставот 1 на овој член.

Член 56
Регистар на доделените договори

За договорите за воспоставување на јавно приватно партнерство, доделени согласно со овој закон се води регистар.

Регистарот од ставот 1 на овој член го води Министерството за економија.

Податоците за секој доделен договор од ставот 1 на овој член, во рок од 30 дена од денот на склучувањето на договорот се доставуваат на посебен образец до Министерството за економија.

Регистарот се објавува на веб страницата на Министерството за економија.

Владата на Република Македонија ги пропишува формата, содржината и начинот на водење на регистарот од ставот 1 на овој член и формата и содржината на образецот од ставот 3 на овој член.

Член 57
Известување за измени на договорот

Јавниот партнер е должни во рок од 30 дена од денот на настанатите измени на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство, доделен согласно со овој закон, да ги пријави сите измени во врска со предметниот договор до Министерството за економија, на образецот од членот 56 од овој закон.

ГЛАВА VII
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 58
Примена на одредбите

На постапките за доделување на концесија на добра од општ интерес и за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство и на постапките за правна заштита започнати пред започнувањето на примената на овој закон, како и на договорите склучени пред започнувањето на примената на овој закон, ќе се применуваат одредбите од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство ("Службен весник на Република Македонија" број 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/10).

Член 59
Прописи за извршување на Законот

Подзаконските прописи пропишани со овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 60
Обврска за усогласување

Посебните закони од областа на концесиите ќе се усогласат со одредбите од овој закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 61
**Продолжување со работа на Советот за јавно
приватно партнерство**

Советот за јавно приватно партнерство формиран согласно со Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство ("Службен весник на Република Македонија" број 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/10), ќе продолжи да работи согласно со одредбите од овој закон до формирање на Советот согласно со овој закон.

Членовите на Советот ќе се именуваат во рок од 30 дена од денот на започнувањето на примената на овој закон.

Член 62
Обврска за доставување на податоци

За сите договори за воспоставување на јавно приватно партнерство, склучени согласно со Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство ("Службен весник на Република Македонија" број 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/10), субјектите од членот 4 точка 5 од овој закон се должни да достават податоци за истите до Министерството за економија, во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 63
Престанок на примена

Со денот на започнување на примена на овој закон престанува да важи Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство ("Службен весник на Република Македонија" број 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/10).

Член 64
Влегување во сила

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 15 март 2012 година.

**L I G J
PËR KONCESIONE DHE PARTNERITET PUBLIK
PRIVAT**

KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Lenda

Me këtë ligj rregullohet ndarja e koncesioneve të të mirave me interes të përgjithshme dhe marrëveshjeve për vendosjen e partneritetit publik privat, mbrojtja juridike për

secilin person me të cilin ka ose ka pasur interes për marrjen e marrëveshjes së tillë dhe që ka rrezikuar ose rrezikon të jetë i dëmtuar në procedurën për ndarjen e kësaj marrëveshje, si dhe çështje tjera në lidhje me koncesionin e të mirave me interes të përgjithshëm dhe marrëveshjeve për vendosjen e partneritetit publik privat.

Neni 2 Qellimi

Qellimi i këtij ligji është të mundësohet angazhim për financim të koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm dhe marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat në bazë të parimeve të barazisë, transparencës, mosdiskriminimit, proporcionalitetit, pranimit të ndersjelle, mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe efikasitetit në procedure për lidhjen e marrëveshjes për koncesion të të mirave me interes të përgjithshëm dhe marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat, si dhe kryerjen e punëve kualitative dhe efikase të shërbimeve nga marrëveshja e lidhur për koncesion dhe marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat.

Neni 3

Zbatimi i dispozitave nga krerët I, II, III, IV, V dhe VI

Dispozitat e kreut I, II, III, IV dhe V të këtij ligji kane të bëjë dhe zbatohen në ndarjen e marrëveshjeve për vendosjen e partneritetit publik privat dhe koncesioneve të të mirave me interes të përgjithshëm, ndërsa dispozitat e Kreut II të këtij ligji kanë të bëjnë dhe zbatohen vetëm në ndarjen e koncesioneve të të mirave me interes të përgjithshëm, e dispozitat e Kreut VI të këtij ligji kanë të bëjnë dhe zbatohen vetëm në ndarjen e marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat.

Neni 4 Definicione

Kuptimi i shprehjeve të definuara në ligjin për furnizime publike në mënyrë adekuate do të zbatohet edhe në këtë ligj, nëse me këtë ligj nuk është përcaktuar ndryshe.

Shprehje të veçanta të përdorura në këtë ligj e kane kuptimin si vijojnë:

1. "Koncesion për punë publike" është marreveshje e llojit të njëjtë si marrëveshja për furnizime publike të punëve, përveç se kompensimi për ato punë përmbahet në të drejtën e shfrytëzimit të atyre punëve ose nga ajo e drejte së bashku me pagesën;

2. "Koncesion për shërbim publik" është marreveshje e llojit të njëjtë si marrëveshja për furnizime publike të shërbimeve, përveç se kompensimi për ato shërbime përmbahet në të drejtën e shfrytëzimit të atyre shërbimeve ose nga ajo e drejtë së bashku me pagesën;

3. "Koncesion i të mirave me interes të përgjithshëm" është marrëveshja e ndryshme nga koncesioni për punë publike dhe koncesioni për shërbime publike e cila për lende e ka ndarjen e të drejtës të shfrytëzimit të të mirave me interes të përgjithshëm;

4. "Partneritet publik privat" e ka kuptimin siç është më tej e përshkruar në këtë ligj;

5. "Partner publik" është personi juridik i cili ndan marrëveshje për vendosjen e partneritetit publik privat, si vijon:

- Republika e Maqedonisë,
- komuna, qyteti i Shkupit dhe komunat në qytetin e Shkupit,

- ndermarrje publike, institucione publike, shoqëri tregtare të themeluara nga Republika e Maqedonisë, komuna, qyteti i Shkupit dhe komunat në qytetin e Shkupit dhe shoqëri në bazë të cilave shteti ose organi i komunës, qyteti i Shkupit dhe komunat në qytetin e Shkupit kanë ndikim direkt ose indirekt përmes pronësisë mbi to, respektivisht po-

sedojne pjesë më të madhe nga kapitali i shoqërisë, kanë shumice votash të aksionarëve/bashkëpronarëve dhe emerojne më shumë se gjysmën e anëtarëve të këshillit drejtues ose mbikëqyrës, respektivisht organeve drejtuese të shoqërisë dhe

- persona tjerë juridikë të cilët në pajtim me ligjin kryejnë autorizime publike në pjesën e kryerjes së autorizimeve publike;

6. "Koncedent" është subjekti i cili ndan koncesion të të mirave me interes të përgjithshëm, si vijon:

- Republika e Maqedonisë dhe
- komuna, qyteti i Shkupit dhe komunat në qytetin e Shkupit;

7. "Partner privat" është personi juridik vendas ose i huaj ose personi fizik ose konzorciumi me të cilin partneri publik lidh marrëveshje për vendosjen e partneritetit publik privat, ose që për atë qëllim themelon Shoqëri për dedikim të veçantë;

8. "Koncesionar" është personi juridik ose fizik vendas ose i huaj ose konzorciumi me të cilin lidhet marreveshja për koncesion për të mira me interes të përgjithshëm ose që për atë qëllim themelon Shoqëri për dedikim të veçantë;

9. "Operator ekonomik" është secili person juridik ose fizik vendas ose i huaj ose grup personash të tillë që në treg ofron mallra, shërbime ose punë;

10. "Ofertues" është çdo operator ekonomik i cili ka paraqitur ofertë;

11. "Nenshkruer i autorizuar" është personi i autorizuar nga partneri publik ose koncedenti që të lidhë marreveshje për vendosje të partneritetit privat publik ose marreveshje për koncesion të të mirave me interes të përgjithshëm;

12. "Kompetence" janë autorizime dhe detyra dhe udhezime në kryerjen e funksioneve dhe realizimin e detyrave të koncedentit respektivisht partnerit publik;

13. "Ligj i veçantë" është ligji me të cilin rregullohet çështja lidhur me koncesionet që ndahen në sferën që e rregullon ai ligj;

14. "Shoqëri për dedikim të veçantë" është shoqëri tregtare që mund ta themelojë partneri privat ose koncesionari me qëllim të lidhjes së marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat ose koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm dhe/ose për realizimin e partneritetit privat publik ose koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm (në tekstin e më poshtëm: "SHDV");

15. "Konzorcium" është grupi i operatorëve ekonomike të cilët së bashku paraqesin oferta ose kërkesat për pjesëmarrje, pa paraqitur me këtë rast formë të veçantë juridike;

16. "Oferte e pranueshme" është oferta e cila është paraqitur në afatin e caktuar dhe për të cilën është konstatuar se në tërësi i plotëson të gjitha kërkesat e dokumentacionit të tenderit dhe specifikimet teknike dhe përgjigjet në të gjitha kriteret, kushtet dhe kërkesat eventuale për aftësi dhe ofertuesve;

17. "Ndërtim" është realizimi i aktiviteteve ndërtimore ose ndërtimi i objektit, dizajni dhe kryerja e aktiviteteve për ndërtim ose dizajni dhe ndërtimi i objektit ose realizimi me çfarëdo mjetesh ndërtimore të cilat i përgjigjen kërkesave të caktuara nga partneri publik dhe që vetvetiu i plotëson funksionet e caktuara teknike dhe ekonomike dhe

18. "Objekt" është rezultati i ndërtimit ose infrastrukture ekzistuese publike në pronësi ose e poseduar nga partneri publik ose infrastrukturë publike e cila do të realizohet sipas marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat.

Neni 5 Partneriteti Publik Privat

Partneritet Publik Privat do të thotë forma e bashkepunimit të marrëveshjes së rregulluar afatgjate mes partnerit publik dhe partnerit privat, e cila karakterizohet si vijon:

a) partneri privat e merr obligimin që të sigurojë shërbim publik për shfrytëzuesit përfundimtarë në sferën e kompetencës së partnerit publik dhe/ose obligimin që të si-

guroje për partnerin publik parakushte të domosdoshme për dhenien e shërbimeve publike shfrytëzuesve përfundimtarë dhe/ose aktiviteteteve nga kompetenca e tij;

b) me qëllim plotësimi të obligimeve nga pika a) të këtij neni, partneri privat mund të marrë obligim të:

- financoje, dizajnojë, ndërtojë dhe/ose rikostrukturoje/rinovojë objekt të infrastrukturës publike, punojë dhe mirembaje objekt të ri dhe/ose rikonstruktujë/rinovojë objekt të infrastrukturës publike ose

- shfrytëzoje, menaxhojë dhe mirëmbajë objekt ekzistues të infrastrukturës publike ose

- cfaredo kombinimi të obligimeve të lartpërmendura derisa kombinimi i atyre obligimeve është me qëllim të plotësimit të qëllimeve të vendosura në pikën a) të këtij neni,

v) gjatë marrjes së obligimit nga pika a) dhe b) të këtij neni, partneri privat zakonisht merr pjesë të konsiderueshme nga rreziqet lidhur me financimin, ndërtimin, kërkesen dhe/ose arritshmërinë e atyre veprimeve, menaxhimin, mirëmbajtjen dhe rreziqe teknike, në varshmëri nga marrëveshja gjatë vendosjes së partneritetit publik privat dhe përcaktohet nga rasti në rast;

g) secili partner në partneritetin publik privat për kohëzgjatjen e partneritetit publik privat do të marrë përgjegjësi për rreziqet e ndodhura të cilat janë në sferën e tij të ndikimit, ose përgjegjësia ndahet me qëllim arritjen optimale të menaxhimit të rrezikut për kohëzgjatjen e partneritetit, mes tjerash, me shfrytëzimin e aftësive menaxhuese, teknike, financiare dhe inovative të partnerit privat dhe me promovimin e shkëmbimit të shkathtësive dhe njohurisë përvijës mes partnerit publik dhe privat, pa qenë kjo në kundërshtim me pikën v) të këtij neni;

d) në shkëmbim të obligimeve të marra partneri publik mund t'i ndajë partnerit privat koncesion për punë publike ose koncesion për shërbime publike, ose t'i kompensoje përmes pagimit;

gj) partneri publik gjithashtu mund t'i mundësojë partnerit privat të realizojë aktivitete të caktuara komerciale ekonomike, krahas obligimeve nga pika a) dhe b) të këtij neni, të përcaktuar në marrëveshje, por vetëm nëse nuk ekziston mënyrë tjetër e mundshme që të sigurohet nivel i domosdoshme në efikasitetin e çmimit në pjesëmarrje private dhe kthim të arsyeshëm të investimit dhe

e) partneri publik mund të bartë të drejta reale të caktuara të partnerit privat, të domosdoshme për realizimin së obligimeve të vendosura me marrëveshje.

Në varshmëri nga dedikimi i mjeteve për kompensim nga ana e partnerit publik për sigurimin e punëve publike dhe/ose shërbimit publik, si dhe ndarja e rreziqeve kryesore ekzistuese, partneriteti publik privat mund të vendoset si:

- 1) koncesion për punë publike ose
 - 2) koncesion për shërbime publike ose
 - 3) marrëveshje për furnizim publik të punës ose
 - 4) marrëveshje për furnizim publik të shërbimeve.
- Partneriteti publik privat vendoset me marrëveshje.

Neni 6

Marrëveshje të kombinuar

Në rast të koncesionit për punë publike dhe koncesionit për shërbime publike që përfshin elemente të punës dhe shërbimit, përkatësisht marrëveshjes së kombinuar, element vendimtar për përcaktim nëse marrëveshja e tillë është koncesion për punë publike ose koncesion për shërbime publike, do të jetë nëse puna që duhet realizuar është lende kryesore e marrëveshjes, ose është vetëm dytësore në raport me lëndën kryesore të marrëveshjes.

Neni 7

Ndarja e ndihmës shtetërore

Gjate vendosjes së të drejtave dhe obligimeve të përbashkëta mes partnerit publik dhe partnerit privat ose koncedentit dhe koncesionarit, si dhe gjatë kohës së realizimit të lëndës së marrëveshjes, nuk mund të shkelen rregullat për ndarjen e ndihmës shtetërore.

Neni 8

Parime

Procedura për ndarjen e koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm dhe marrëveshjes për vendosje të partneritetit publik privat, zbatohet në pajtim me parimet e transparencës, mosdiskriminimit, proporcionalitetit, efikasitetit, trajtimit të barabartë dhe njohjes së ndërsjellë.

Neni 9

Kompensimi koncesionar

Kur koncesionari ose partneri privat ka obligim që t'i paguajë kompensim koncesionar koncedentit ose partnerit publik, shuma minimale e kompensimit përcaktohet në shpalljen për ndarjen e marrëveshjes, e në bazë të studimit fizibilitiv për arsyeshmërinë e ndarjes së koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm ose marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat, nëse me ligj të veçantë nuk është rregulluar ndryshe.

Neni 10

Perjashtime nga zbatimi

Dispozitat e këtij ligji që i rregullojnë procedurat për ndarje të koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm nuk zbatohen në raste kur koncesioni u ndahet subjekteve si vijojnë:

- ndermarrje publike, institucione publike, shoqëri tregtare të themeluara nga Republika e Maqedonisë, komuna, qyteti i Shkupit dhe komunat e qytetit të Shkupit dhe shoqëri në të cilat shteti ose organi i komunës, qyteti i Shkupit dhe komunat në qytetin e Shkupit kanë ndikim direkt ose indirekt përmes pronësisë mbi to, respektivisht posedojnë pjesë më të madhe nga kapitali i shoqërisë, kanë shumice votash të aksionarëve/bashkëpronarëve dhe e emerojnë më shumë se gjysmën e anëtarëve të këshillit drejtues ose mbikëqyrës, respektivisht organeve drejtuese të shoqërisë.

Në pagesën, respektivisht kompensimin e koncesionit në aspekt të marrëveshjeve nga paragrafi 1 i këtij neni, zbatohen dispozitat e përcaktuara me ligj të veçantë.

Neni 11

E drejta e pronësisë

Objektet e ndërtuara sipas partneritetit publik privat, duke përfshirë edhe shtesat dhe përmirësimet janë prone e partnerit privat, nëse nuk është paraparë ndryshe në marrëveshje për vendosjen e partneritetit publik privat.

Kushtet me të cilat do të rregullohen të drejtat e prone-sive nga paragrafi 1 i këtij neni, partneri publik duhet t'i parashohë në dokumentacionin e tenderit.

Kur marrëveshja për vendosjen e partneritetit publik privat ndërpritet, partneri privat është i obliguar që partnerit publik t'ia kthejë, respektivisht bartë në pronësi objektet e ndërtuara me partneritet privat publik, pa marrë parasysh nëse të njëjtat kanë qenë tërësisht ose pjesërisht të ndërtuara, rikonstruktura, konservuara, të pajisura ose të përmirësuara nga partneri privat, me kusht dhe në mënyrë të përcaktuar me marrëveshje për vendosjen e partneritetit publik privat, nëse nuk është paraparë ndryshe.

Të gjitha çështjet, duke i përfshirë edhe kushtet lidhur me të drejtat e pronësisë, si dhe standardet e nevojshme për kualitet janë lëndë e analizës së studimit fizibilitiv për arsyeshmëri të ndarjes së marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat dhe të njëjtat duhet të parashihen në dokumentacionin e tenderit, si dhe në marrëveshje.

Neni 12

Shoqeri për dedikim të veçantë

Shoqeria për dedikim të veçantë mund të marrë pjesë vetëm në realizimin e partneritetit publik privat ose koncesionit për të cilin është themeluar.

Kur partneri privat ose koncesionari themelon SHDV, partneri publik ose koncedenti, marrëveshjen për vendosjen e partneritetit publik privat ose marrëveshjen e të mirave me interes të përgjithshëm mund ta lidhë me SHDV-në.

Partneri publik ose koncedenti me vendim për fillimin e procedurës edhe në dokumentacionin e tenderit mund ta caktojë personin juridik ose konzorciumin që është zgjedhur si ofertues më i volitshëm të themelohet person juridik me seli në Republikën e Maqedonisë, i cili si partner privat ose si koncesionar do të lidhë marrëveshje për vendosjen e partneritetit publik privat, ose marrëveshje për koncesion të të mirave me interes të përgjithshëm.

Në rastin nga paragrafi 3 i këtij neni në dokumentacionin e tenderit do të caktohet forma e personit juridik (partnerit privat ose koncesionarit), lartësia e kapitalit, obligimet e ofertuesit më të volitshëm në lidhje me themelimin e tij, si dhe marrëdhëniet tjera mes ofertuesit më të volitshëm, personit juridik partner privat ose koncesionarit dhe partnerit publik ose koncedentit.

Neni 13

Keshilli për Partneritet Publik Privat

Qeveria e Republikës së Maqedonisë themelon Keshill për partneritet publik privat (në tekstin e më poshtëm: Keshilli) i përbërë nga 15 anëtarë, nga të cilët një është Kryetar dhe një Zëvendëskryetar i Keshillit.

Keshilli ka rol këshilldhënës në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë në sferën e partneritetit publik privat, e bën promovimin e partneritetit publik privat, propozon projekte për partneritet publik privat, si dhe jep iniciative me propozime për ndryshimet e dispozitave nga kjo sferë.

Anetaret e Keshillit janë përfaqësues nga Ministria e Ekonomisë, Ministria e Financave, Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Ministria e Kulturës, Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë - Kabineti i zëvendëskryetarit të Qeverisë i ngarkuar për çështje ekonomike dhe koordinim me resorët ekonomikë, Byroja për Furnizime Publike, BNJVL, bashkësia e biznesit, si dhe ekspertë të pavarur veçanërisht nga sfera e ekonomisë dhe drejtësisë, duke pasur parasysh përfaqësimin e drejte dhe adekuat të të gjitha grupeve nacionale dhe etnike në Republikën e Maqedonisë.

Keshilli miraton Rregullore për punën e vet.

Mandati i anëtarëve të Keshillit është katër vjet.

Anetaret e Keshillit për punën e tyre marrin kompensim për mbledhje të mbajtur.

Lartësine e kompensimit nga paragrafi 6 i këtij neni e përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Neni 14

Organi kompetent për partneritet publik privat

Organi kompetent për partneritet publik privat është Ministria e Ekonomisë e cila i kryen punët si vijojnë:

- zhvillon dhe zbaton masa dhe aktivitete me qëllim të arritjes dhe mbajtjes së sistemit tërësisht transparente dhe efikas për partneritet publik privat,

- e mban dhe mirëmban Regjistrin për marrëveshjet e ndara për vendosjen e partneritetit publik privat,

- përgatit propozime për ndryshimet e dispozitave nga sfera e partneritetit publik privat dhe jep instruksione për implementimin e këtij ligji,

- organizon dhe realizon edukim dhe trajnim në sferën partneritetit publik privat për të gjithë pjesëmarrësit në proces,

- ndjek, analizon dhe jep ndihmë dhe mendim profesional në pjesën e zbatimit të procedurave,

- i ndjek, analizon dhe studion tendencat aktuale evropiane dhe botërore, njohuritë dhe përvojën në sferën e partneritetit publik privat dhe

- kryen edhe punë dhe detyra tjera lidhur me partneritetin publik privat.

Neni 15

Zbatim i Ligjit për furnizime publike dhe ligjeve tjera të veçanta

Dispozitat e ligjit për furnizime publike që kanë të bëjë me procedurat për ndarjen e marrëveshjeve për furnizim publik të punëve dhe marrëveshjeve për furnizim publik të shërbimeve, në mënyrë adekuate do të zbatohen edhe në procedurat për ndarjen e marrëveshjeve për vendosjen e partneritetit publik privat, përveç nëse kjo nuk është përcaktuar ndryshe me këtë ligj.

Procedurat për ndarjen e marrëveshjeve për vendosjen e partneritetit publik privat, partneri publik i zbaton si: procedurë e hapur, procedurë e kufizuar, procedurë me negociatë me publikim paraprak të shpalljes, ose dialog konkurrent, në pajtim me kushtet dhe në mënyrë të parapara në ligjin për furnizime publike.

Partneri publik mund të mos shfrytëzojë ankand elektronik që të ndajë marrëveshje për vendosjen e partneritetit publik privat.

Në procedurat për ndarjen e koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm zbatohen dispozitat e këtij ligji, si dhe dispozitat e ligjeve të veçanta me respektim të detyrueshem të principeve dhe parimeve themelore të përcaktuara në nenin 8 të këtij ligji.

Neni 16

Punë përgatitore për ndarjen e koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm dhe marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat

Punët përgatitore për ndarjen e koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm dhe marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat, i zbaton koncedenti ose partneri publik.

Punët përgatitore i përfshijnë në veçanti:

- formimin e Komisionit për zbatimin e procedurës për ndarjen e koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm ose marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat,

- përgatitjen e raportit për analizë paraprake për elementet themelore të projektit që janë tregues për natyrën e marrëveshjes që duhet të lidhet me qëllim vendosjen e partneritetit publik privat, duke e pasur parasysh definicionin për partneritet publik privat nga ky ligj,

- përpunimin e studimit fizibilitiv për arsyeshmerinë e ndarjes së koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm ose marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat,

- vlerësimin e ndikimit mbi mjedisin jetësor të koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm ose partneritetit publik privat dhe

- aktivitete tjera të domosdoshme për zbatimin e procedurës.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë e përcakton përbajtjen e studimit fizibilitiv për arsyeshmerinë e koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm ose të partneritetit publik privat.

Neni 17 Fillimi i procedurës

Për fillimin e procedurës për ndarjen e koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm dhe marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat, koncedenti ose partneri publik merr vendim për fillimin e procedurës për ndarjen e koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm ose marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat.

Vendimin nga paragrafi 1 i këtij neni e merr koncedenti ose partneri publik në bazë të studimit nga neni 16 paragrafi 2 alineja 3 e këtij ligji.

Kur koncedent ose partner publik është Republika e Maqedonisë, vendimin nga paragrafi 1 i këtij neni e merr Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të ministrit kompetent për sferën në të cilën ndahet partneriteti publik privat ose koncesioni.

Kur koncedent ose partner publik është komuna, qyteti i Shkupit ose komuna e qytetit të Shkupi, vendimin nga paragrafi 1 i këtij neni e merr këshilli i komunës, këshilli i qytetit të Shkupit ose këshilli i komunës së qytetit të Shkupit, me propozim të kryetarit të komunës, kryetarit të komunes së Shkupit ose kryetarit të komunës së qytetit të Shkupit.

Kur partner publik është njëri nga subjektet nga neni 4 pika 5, alinetë 3 dhe 4 të këtij ligji, vendimin nga paragrafi 1 i këtij neni e merr organi i menaxhimit, e për të njejtin jep pëlqim themeluesi.

Neni 18 Permbajtja e vendimit për fillimin e procedurës

Vendimi për fillimin e procedurës për ndarjen e koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm ose marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat i permban:

- arsyetimin për arsyeshmërinë e ndarjes së koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm ose marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat, duke përfshirë edhe arsyetimin për bazën e identifikimit të llojit të marrëveshjes, duke pasur parasysh definicionin për partneritetit publik privat të këtij ligji,

- theksimin e qëllimeve të tij,

- lenden e koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm të partneritetit publik privat dhe kushtet themelore për ndarjen e koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm ose marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat,

- në rast të marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat, llojin e procedurës së ligjit për furnizime publike, duke e pasur parasysh nenin 15 të këtij ligji,

- menyren dhe afatin në të cilin do të zbatohet procedura dhe

- lartësinë e kompensimit për lëshimin e dokumentacionit të tenderit.

Neni 19 Permbajtja e shpalljes për ndarjen e marrëveshjes për vendosjen e partneriteti publik privat

Ndarja e marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat kryhet nëpërmjet shpalljes.

Forma, përmbajtja dhe mënyra e publikimit të shpalljes për ndarjen e marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat që realizohet si marrëveshje për furnizim publik të punës si dhe marrëveshje për furnizim publik të shërbimit, është në pajtim me ligjin për furnizime publike dhe aktet e tij nënligjore.

Formen dhe përmbajtjen e shpalljes për ndarjen e marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat që realizohet si koncesion për punë publike ose si koncesion për

shërbime publike, i përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë, e shpallet në pajtim me Ligjin për furnizime publike.

Shpallja për ndarjen e marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat që realizohet si koncesion për punë publike dhe koncesion për shërbime publike, në veçanti i përmban të dhënat si vijojnë:

- 1) emrin, adresën, numrin e faksit dhe postën elektronike të partnerit publik;

- 2) a) vendin e realizimit dhe

- (b) lëndën e koncesionit për punë publike ose koncesionit për shërbim publik, natyrën dhe vëllimin e punëve dhe/ose shërbimeve, si dhe sqarimin e arsyeshmërisë së ndarjes së koncesionit për punë publike dhe koncesionit për shërbim publik dhe shënimin e qëllimeve;

- 3) a) afatin kohor për parashtrimin të fletëparaqitjeve,

- b) adresën në të cilën ato duhet të dërgohen dhe

- v) gjuhën në të cilën doemos duhet të jenë të shkruara;

- 4) llojin e procedurës për ndarjen e marrëveshjes, në pajtim me nenin 15 të këtij ligji;

- 5) kompensimin për dokumentacionin e tenderit;

- 6) kushtet personale, teknike dhe financiare që duhet t'i plotësojnë kandidatët;

- 7) kriteri që do të zbatohet gjatë ndarjes së marrëveshjes;

- 8) nese është e nevojshme, pjesën minimale të punëve që do t'i ndahen palëve të treta, të rregulluara në pajtim me marrëveshjen nga neni 48 i këtij ligji;

- 9) nese është e nevojshme, shumën minimale të kompensimit për koncesion dhe/ose mënyrën në të cilën llogaritet kompensimi;

- 10) datën e publikimit të shpalljes dhe

- 11) emrin dhe adresën e organit kompetent për vendimarrje për ankesë, informatat për afatet perfundimtare për paraqitjen e ankesave dhe nese është e nevojshme emrin, adresën, telefonin, faksin dhe postën elektronike të personit nga i cili mund të merren informata.

Procedura për ndarjen e marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat e cila realizohet si koncesion për punë publike dhe koncesion për shërbime publike, llogaritet si e filluar me ditën e publikimit të shpalljes.

Për publikimin e shpalljeve nga ky nen, Byroja për Furnizime Publike paguan kompensim prej 100 eurosh në kundërvlerë me denarë, me kursin e mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e pagimit.

Neni 20 Komisioni për Zbatimin e Procedurës

Proceduren për ndarjen e koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm dhe marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat i zbaton Komisioni për Zbatimin e Procedurës (në tekstin e mëposhtëm: Komisioni), i formuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të ministrit kompetent për sferën për të cilën ndahet marrëveshja ose nga kryetari i komunës, kryetari i komunës së Shkupit ose kryetari i komunës në qytetin e Shkupit, ose nga organi i cili menaxhon te subjekti nga neni 4 pika 5 alinete 3 dhe 4 të këtij ligji.

Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni përbëhet nga kryetari dhe më së paku katër anëtarë dhe zëvendësit e tyre nga sfera e ekonomisë, drejtësisë dhe shkencave teknike dhe sfera tjera relevante, në varshmëri nga lënda e marrëveshjes. Në punën e Komisionit mund të marrin pjesë persona profesionalë të jashtëm, pa të drejtë vote.

Anëtarët e Komisionit nuk mund të jenë persona të cilët:

- janë në lidhje martesore, lidhje familjare deri në brez të dytë ose janë të lidhur me adoptim ose kujdestari me ofertuesin ose kandidatin, me autorizuesin e tij/saj ligjor, e në raste kur ofertuesi ose kandidati është subjekt juridik me anëtar të organeve të tyre drejtuese, mbikëqyrëse dhe organeve tjera,

- gjate tre viteve të fundit kanë qenë të punësuar ose kanë qenë anëtarë të organit të menaxhimit ose organeve të mbikëqyrjes të ofertuesit ose kandidatit,

- janë në lidhje tjetër ligjore me ofertuesin ose kandidatin dhe

- janë të dënuar për shkelje financiare, mashtrim ose korrupsion.

Komisioni në mbledhje punon në përbërje të plotë dhe vendimet i merr me shumicë votash.

Neni 21

Kompetenca e Komisionit

Komisioni i kryen punët si vijojnë:

- e përgatit dokumentacionin e tenderit, duke e përfshirë edhe projekt-marrëveshjen,
- i përcakton kriteret për ndarjen e marrëveshjes,
- organizon pranim të fletëparaqitjeve për pjesëmarrje dhe oferta,
- e përcakton aftësinë e kandidatëve dhe cakton kandidate që kanë të drejtë ta vazhdojnë pjesëmarrjen në procedurë,
- e përcakton aftësinë e ofertuesve,
- jep sqarime dhe dorëzon informata dhe dokumente plotësuese,
- i shqyrton dhe vlerëson ofertat dhe e bën radhitjen e ofertuesve me propozim që i pari i radhitur të jetë i zgjedhur,
- përgatit raport për evaluimin e ofertave,
- paraqet propozim për anulimin e procedurës dhe
- i kryen të gjitha punët tjera të nevojshme për zbatimin e procedurës.

KREU II

PROCEDURA PËR NDARJEN E KONCESIONIT TË TË MIRAVE ME INTERES TË PËRGJITHSHËM

Neni 22

Dokumentacioni i tenderit

Komisioni është i obliguar që ta përgatitë dokumentacionin e tenderit në afat të përcaktuar me vendim për fillimin e procedurës për ndarjen e koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm.

Komisioni mundet të përgatitë dokumentacionin e tenderit t'ia ngarkojë organizatës shkencore ose profesionale ose ekspertëve nga sfera adekuate.

Perpiluesi i dokumentacionit të tenderit nuk mund të marrë pjesë si ofertues në procedurën në të cilën i është dhene detyra të kryejë hulumtim, eksperimente, studime ose zhvillim lidhur me marrëveshjen në fjalë.

Komisioni mund të caktojë se të dhënat ose pjesë nga të dhënat e përmbajtura në dokumentacionin e tenderit llogariten për sekrete në pajtim me ligjin për informata të klasifikuar. Në rast të tillë pjesëmarrësit në procedurë janë të obliguar që të paraqesin deklaratë të bashkëngjitur me dokumentacionin me të cilin obligohet se nuk do t'i publikojë të dhënat të cilat llogariten si sekrete.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të ministrit kompetent për sferën në të cilën ndahet koncesioni i të mirave me interes të përgjithshëm, respektivisht kryetari i komunës, kryetari i qytetit të Shkupit ose kryetari i komunës në qytetin e Shkupit e miraton dokumentacionin e tenderit.

Neni 23

Permbajtja e dokumentacionit të tenderit

Në varshmëri nga natyra e koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm, dokumentacioni i tenderit i përmban elementet si vijojnë:

- emrin, adresën, numrin e telefonit, numrin e faksit dhe postën elektronike të koncedentit,

- lenden e koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm,

- qellimin e koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm,

- vendin dhe lokacionin në të cilin do të ndahet koncesioni i të mirave me interes të përgjithshëm,

- instruksionet në lidhje me përpunimin dhe paraqitjen e ofertave,

- periudhen për të cilën ndahet koncesioni i të mirave me interes të përgjithshëm,

- afatin për paraqitjen e ofertave,

- afatin për vlefshmërinë e ofertës,

- adresen në të cilën dorëzohen ofertat,

- llojet e garancive dhe kushtet e garancive,

- gjuhën në të cilën ofertat duhet të shkruhen,

- kushtet personale, profesionale dhe financiare të cilat duhet të plotësohen nga ana e ofertuesve dhe dokumentet me të cilat dëshmohet plotësimi i tyre,

- kriteret sipas të cilave kryhet zgjedhja e ofertave më të volitshme,

- emri dhe adresa e organit kompetent për zgjidhje të ankesave dhe afatet për paraqitjen e ankesave,

- shumen minimale të kompensimit koncesionar, nese e njëjta është paraparë dhe/ose mënyrën si është llogaritur kompensimi dhe

- informata tjera të rëndësishme në lidhje me lenden e koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm në pajtim me dispozitat dhe rregullat tjera profesionale.

Neni 24

Ndryshimi dhe plotësimi i dokumentacionit të tenderit

Koncedenti mund të kryejë ndryshime dhe plotësime të dokumentacionit të tenderit në pajtim me dispozitat e këtij ligji, me kusht që të njëjtat të mos jenë me rëndësi esenciale dhe janë të arritshme për pjesëmarrësit e interesuar më së voni 15 ditë para kalimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave.

Nese konsiderohet e nevojshme nga ana e koncedentit, afati për paraqitjen e ofertave mund të vazhdohet në pajtim me ndryshimet e dokumentacionit të tenderit.

Neni 25

Kompensim për dokumentacionin e tenderit

Koncedenti nga ofertuesit mund të arkëtojë kompensim për lëshimin e dokumentacionit të tenderit.

Neni 26

Pyetje plotësuese lidhur me dokumentacionin e tenderit

Komisioni është i obliguar që të përgjigjet në të gjitha pyetjet plotësuese në lidhje me dokumentacionin e tenderit të parashtruar nga operatorët ekonomikë të cilët kanë marrë dokumentacion të tenderit, nëse ato pyetje janë parashtruar në afat prej 14 ditësh para kalimit të afatit për paraqitjen e ofertave.

Komisioni është i obliguar që përgjigjet e pyetjeve të parashtruara t'i dorëzojë për të gjithë operatorët ekonomike që e kanë marrë dokumentacionin e tenderit, pa u shenuar emri i operatorit ekonomik që e ka parashtruar pyetjen, por jo më vonë se shtatë ditë para kalimit të afatit për marrjen e ofertave.

Neni 27

Garancia për pjesëmarrje në procedurë

Pjesëmarrja në procedurë për dorëzimin e ofertave është e kushtëzuar me dhënie të garancisë nga ofertuesi në formë të mjeteve të depozituara ose garancisë bankare me vlerën që duhet të arrijë së paku 0,25% nga vlera e përcaktuar në dokumentacionin e tenderit.

Koncedenti është i obliguar që në afat prej shtatë ditësh pas lidhjes së marrëveshjes për koncesion për të mira me interes të përgjithshëm me ofertuesin më të volitshëm, ofertuesve tjerë që kanë marrë pjesë në procedurë për koncesion t'ua kthejë vlerën e depozituar, përkatësisht garancinë për pjesëmarrje në procedurë.

Garancia për pjesëmarrje në procedurë të ofertuesit më të volitshëm është e vlefshme deri në lidhjen e marrëveshjes, përkatësisht deri në parashtrimin e garancisë për realizim kualitativ të marrëveshjes, nëse kështu është përcaktuar me dokumentacionin e tenderit.

Garancia nga paragrafi 1 i këtij neni arkëtohet në dobi të koncedentit nëse ofertuesi i zgjedhur e refuzon ftesën që të lidhë marrëveshje për koncesion të të mirave me interes të përgjithshëm dhe nuk e nënshkruan marrëveshjen dhe nëse e tërheq ofertën para kalimit të periudhës së vlefshmerisë së saj.

Neni 28

Thirrja publike për ndarjen e koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm

Ndarja e koncesionit për të mira me interes të përgjithshëm bëhet me thirrje publike.

Thirrja publike për ndarjen e koncesionit për të mira me interes të përgjithshëm posaçërisht i përmban këto të dhëna:

- 1) lenden e koncesionit për të mira të përgjithshme:
 - natyrën dhe elementet e koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm dhe
 - vendin dhe lokacionin ku do të ndahet koncesioni i të mirave me interes të përgjithshëm;
- 2) periudhën për të cilën ndahet koncesioni për të mira me interes të përgjithshëm;
- 3) afatin e parashtrimit të ofertave;
- 4) adresën në të cilën dorëzohen ofertat;
- 5) gjuhen në të cilën ofertat duhet të shkruhen;
- 6) kriteret sipas të cilave bëhet zgjedhja e ofertes më të volitshme dhe
- 7) emrin dhe adresën e organit kompetent për zgjidhje të ankesave dhe afatet për paraqitjen e ankesave.

Thirrja publike për ndarjen e koncesionit për të mira me interes të përgjithshëm mund të përmbajë edhe të dhëna tjera të përcaktuara me ligj të posaçëm.

Thirrja publike për ndarjen e koncesionit për të mira me interes të përgjithshëm shpallet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa mund të shpallet edhe në gazetë ditore të vendit ose të huaj dhe në ueb faqen e koncedentit.

Neni 29

Menyra e dorëzimit të ofertave

Oferta dorëzohet në mënyrë dhe formë të përcaktuara me dokumentacionin e tenderit.

Të drejtë për dorëzimin e ofertave kanë operatorët ekonomike të cilët e kanë marrë dokumentacionin e tenderit.

Ofertuesi mund të parashtrorë vetëm një ofertë.

Neni 30

Afati i parashtrimit të ofertave

Afati i parashtrimit të ofertave zgjat së paku 30 dite nga dita e shpalljes së thirrjes publike për ndarjen e koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Neni 31

Kritere për zgjedhjen e ofertës më të volitshme

Kriter për zgjedhjen e ofertës më të volitshme, mund të jetë:

- 1) oferta më e volitshme ekonomike e cila përmban elemente të lidhura me lëndën e koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm siç janë:

- kualiteti,
- karakteristikat teknike,
- karakteristikat ekologjike, funksionale dhe estetike dhe
- elemente tjera të përcaktuara në ligjin e veçantë me të cilin rregullohet lënda e koncesionit ose

2) kompensimi më lartë i ofruar për koncesionin.

Elementet e kriterit të ofertës më të volitshme ekonomike, si dhe numri maksimal i pikëve për çdo element në veçanti duhet të definohet qartë në thirrjen publike, konkretisht të jenë të lidhura me lëndën e koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm dhe pasi të përcaktohen, nuk mund të ndryshohen për tërë kohëzgjatjen e procedurës për ndarjen e marrëveshjes për koncesion të të mirave me interes të përgjithshëm.

Kur oferta më e volitshme zgjidhet në bazë të kriterit ofertë më e volitshme ekonomike, koncedenti është i obliguar që në dokumentacionin e tenderit të japë sqarim se si do t'i vlerësojë dhe zbatojë elementet e këtij kriteri.

Çdo element i kriterit ofertë më e leverdishme ekonomike bart numër maksimal të pikave të cilat përcaktohen në thirrjen publike, e në raste ekskluzive ku kjo nuk është e mundur, elementet paraqiten sipas radhtjes së vlefshmerisë së tyre.

Neni 32

Hapja publike e ofertave

Pas kalimit të afatit për dorëzimin e ofertave, Komisioni në mënyrë publike i hap ofertat në prezencë të përfaqësuesve të autorizuar të ofertuesve, në vend dhe kohë të caktuar me thirrje publike për ndarje të koncesionit për të mira me interesit të përgjithshëm.

Për hapjen publike të ofertave Komisioni përpilon procesverbal.

Neni 33

Evaluimi i ofertave

Komisioni e kryen evaluimin e ofertave vetëm për ata ofertues që i plotësojnë kushtet personale, profesionale dhe financiare të përcaktuara me dokumentacionin e tenderit.

Komisioni përcakton listë të ofertuesve në bazë të kriterëve të caktuara në thirrjen publike për ndarjen e koncesionit për të mira me interes të përgjithshëm, respektivisht në dokumentacionin e tenderit dhe jep propozim për zgjedhjen e ofertuesit më të volitshëm ose propozim për anulimin e procedurës për ndarjen e koncesionit për të mira me interesit të përgjithshëm.

Neni 34

Raporti për evaluim

Komisioni për çdo procedurë për ndarje të koncesionit për të mira me interes të përgjithshëm, përgatit raport me shkrim për evaluim me propozim për zgjedhjen e ofertes më të volitshme e cila nënshkruhet nga kryetari dhe anetarët e Komisionit dhe dorëzohet te koncedenti.

Neni 35

Vendimi për zgjedhjen e ofertës më të volitshme

Në bazë të propozimit të Komisionit dhe raportit për evaluim, koncedenti dorëzon vendim për zgjedhjen e ofertes më të volitshme.

Vendimi për zgjedhjen e ofertës më të volitshme së bashku me kopjen e procesverbalit me shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertës dhe raportit për evaluim, dorëzohet te secili ofertues pa prolongim, në mënyrë që dorëzimi të mund të dëshmohet.

Koncedenti nuk guxon ta nënshkruajë marreveshjen për koncesion për të mirat me interes të përgjithshëm para kalimit të afatit për parashtrimin e ankesës.

Afati për parashtrimin e ankesës është përcaktuar në vendimin për zgjedhjen e ofertës më të volitshme në pajtim me të dhënat e thirrjes publike për ndarjen e koncesionit për të mira me interes të përgjithshëm.

Marreveshja për koncesionin për të mira me interes të përgjithshëm mund të nënshkruhet kur vendimi për zgjedhjen e ofertës më të volitshme bëhet përfundimtar.

Vendimi për zgjedhjen e ofertës më të volitshme shpallet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Neni 36

Afati për miratimin e vendimit për zgjedhjen e ofertës më të volitshme

Afati për miratimin e vendimit për zgjedhjen e ofertes më të volitshme fillon të rrjedhë me ditën e rrjedhjes së afatit për dorëzimin e ofertave. Nëse në dokumentacionin e tenderit nuk është përcaktuar ndryshe, afati për dorëzimin e vendimit për zgjedhjen e ofertës më të volitshme është 30 ditë.

Nese koncedenti nuk miraton vendim për zgjedhjen e ofertës më të volitshme dhe nuk ia dorëzon ofertuesit në afatin e përcaktuar, ofertuesi ka të drejtë ankese për mosrespektim të afateve ligjore.

Neni 37

Permbajtja e vendimit për zgjedhjen e ofertës më të volitshme

Permbajtja për zgjedhjen e ofertës më të volitshme i përmban:

- emrin e koncedentit me numrin dhe datën e vendimit për fillimin e procedurës për ndarjen e marrëveshjes për koncesion të të mirave me interes të përgjithshëm,

- arsyetimin e shkaqeve për zgjedhjen ofertuesit më të volitshëm,

- emrin e ofertuesit me numrin dhe datën e parashtrimit të ofertës,

- lenden e koncesionit për të mirat me interes të përgjithshëm,

- vendin e kryerjes së lëndës së koncesionit për të mira me interes të përgjithshëm,

- kohezgjatjen e marrëveshjes për koncesion për të mira me interes të përgjithshëm,

- kushtet e veçanta të përcaktuara në dokumentacionin e tenderit të cilat ofertuesi duhet t'i plotësojë gjatë kohezgjatjes së koncesionit për të mira me interes të përgjithshëm,

- lartësine e kompensimit të koncesionit që e paguan koncesionari për koncesionin e ndarë për të mira me interes të përgjithshëm, ose bazën për përcaktimin e shumës së kompensimit për koncesionin që duhet ta paguajë koncesionari, nëse e njëjta është paraparë,

- afatin në të cilin ofertuesi më i volitshëm është i obliguar ta nënshkruajë marrëveshjen për koncesion për të mira me interes të përgjithshëm, me koncedentin,

- organin kompetent për lidhjen e marrëveshjes për koncesion për të mira me interes të përgjithshëm,

- organin kompetent për zbatimin dhe kryerjen e mbikeqyrjes mbi koncesionin e ndarë për të mira me interes të përgjithshëm dhe

- keshillen juridike.

Vendimi për zgjedhjen e ofertës më të volitshme mund të përmbajë edhe të dhëna tjera në pajtim me dokumentacionin e tenderit dhe ofertën e parashtruar.

Neni 38

Vendimi për anulimin e procedurës për ndarje të koncesionit për të mira me interes të përgjithshëm

Koncedenti do ta anulojë procedurën për ndarjen e koncesionit për të mira me interes të përgjithshëm, nëse:

- zbulohen rrethanat e atilla, të cilat po të kishin qene të njohura para fillimit të procedurës për ndarjen e koncesionit për të mira me interes të përgjithshëm, nuk do të shpallej thirrja publike për ndarjen e koncesionit, ose thirrja publike në mënyrë esenciale do të ndryshohej ose

- nuk ka asnjë ofertë të arritur deri në kalimin e afatit për dorëzimin e ofertave, ose

- nuk është dorëzuar asnjë ofertë e pranueshme.

Koncedenti mund ta anulojë procedurën për ndarjen e koncesionit për të mira me interes të përgjithshëm nese deri në kalimin e afatit për dorëzimin e ofertave arrin vetem një ofertë, respektivisht nëse gjatë evaluimit të ofertave mbetet vetëm një ofertë e pranueshme.

Koncedenti është i obliguar që pa prolongim t'ia dorezoje çdo ofertuesi vendimin për anulimin e procedurës për ndarjen e koncesionit për të mira me interes të përgjithshëm, me kopje të procesverbalit dhe raportit për evaluim, në mënyrë me të cilën mund të dëshmohej dorëzimi.

Nga dita e dorëzimit të vendimit për anulimin e procedurës për ndarjen e koncesionit për të mira me interes të përgjithshëm çdo ofertuesi, fillon të rrjedhë afati prej 15 ditësh për parashtrimin e ankesës.

Procedura e re për ndarjen e koncesionit për të mira me interes të përgjithshëm mund të ngritet pasi që vendimi për anulimin e procedurës për ndarjen e koncesionit do të bëhet përfundimtar.

Vendimi për anulimin e procedurës për ndarjen e koncesionit për të mira me interes të përgjithshëm shpallet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

KREU III

MARREVESHJA PËR KONCESION PËR TË MIRA ME INTERES TË PËRGJITHSHËM DHE MARREVESHJA PËR VENDOSJEN E PARTNERITETIT PUBLIK PRIVAT

Neni 39

Periudha e marrëveshjes

Marreveshjet e parapara me këtë Ligj lidhen në periudhe prej 35 vitesh duke llogaritur nga dita e lidhjes së marrëveshjes, respektivisht nga dita e hyrjes në fuqi të marrëveshjes, nëse kjo datë dallohet nga ajo paraprake, nese me ligj të veçantë nuk është paraparë ndryshe.

Gjate përcaktimit të afatit nga paragrafi 1 i këtij neni merren parasysh treguesit ekonomikë financiarë dhe specifikat teknologjike dhe/ose teknike të lëndës së marrëveshjes, në bazë të studimit fizibilitiv për arsyetimin e ndarjes së koncesionit për të mira me interes të përgjithshëm ose marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat.

Neni 40

Lidhja e marrëveshjes

Marreveshjen për koncesion për të mira me interes të përgjithshëm ose marrëveshjen për vendosjen e partneritetit publik privat, e nënshkruan koncedenti, respektivisht partneri privat dhe ofertuesi më i volitshëm i zgjedhur.

Marreveshjet e parapara me këtë ligj përgatiten në pajtim me dokumentacionin e tenderit, me shpalljen ose thirrjen publike dhe vendimin për zgjedhjen e ofertës më të volitshme.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë mund të autorizojë ministër nga sfera adekuate që ta lidhë marrëveshjen për koncesion për të mira me interes të përgjithshëm dhe marrëveshjen për vendosjen e partneritetit publik privat, në emër të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

Keshilli i komunës, këshilli i qytetit të Shkupit dhe këshilli i komunës në Qytetin e Shkupit, mund ta autorizojë kryetarin e komunës që ta lidhë marrëveshjen për koncesion për të mira me interes të përgjithshëm dhe marrëveshjen për vendosjen e partneritetit publik privat.

Nese ofertuesi më i volitshëm i zgjedhur heq dorë nga lidhja e marrëveshjes, koncedenti respektivisht partneri publik mund ta lidhë marrëveshjen me ofertuesin e klasifikuar të dytë.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë e përcakton permbytjen e marrëveshjeve të parapara me këtë ligj.

Neni 41

Ndryshime të marrëveshjes

Marrëveshjet e parapara me këtë ligj mund të ndryshohen me lidhjen e aneksit të marrëveshjes, nëse kjo mundesi është paraparë në mënyrë të prerë në dokumentacionin e tenderit.

Aneks-marrëveshjen e lidh organit që e perfaqëson koncedentin ose partnerin publik.

Aneks-marrëveshja mund të lidhet me iniciativë të koncedentit ose partnerit publik posaçërisht në këto raste:

- ndodhja e rrezikut për sigurinë nacionale dhe të mbrojtjes së vendit, rrezikimi i mjedisit jetësor, natyrës dhe shëndetit të njerëzve dhe të objekteve të rendit publik,
- deshtimi i objektit të koncesionit ose objektit të partneritetit publik privat, ose gjatë pamundësisë objektive për shfrytëzimin e tij, në rast të shfaqjes së fuqisë madhore,
- gjate ndryshimit të dispozitave adekuate,
- raste tjera që shpien në ndryshimin e bazës faktike ose juridike për shfrytëzimin e objektit ose për sigurimin e shërbimit, ose për kryerjen e veprimtarisë së koncesionit dhe

- raste tjera të përcaktuara me ligje të veçanta.

Në raste të ndryshimit të kushteve esenciale të marrëveshjes, që nuk janë paraparë në dokumentacionin e tenderit, do të fillohet zbatimi i procedurës së re për ndarjen e marrëveshjes.

Pa cenimin e dispozitës nga neni 47 i këtij ligji, nocioni "kushte esenciale" ka të bëjë me kushtet e atilla që nese do të ishin paraparë në shpalljen fillestare ose në dokumentacionin e tenderit, do t'u mundësonin ofertuesve që të parashtrijnë ofertë thelbësisht të ndryshme, si dhe kur ndryshimet do ta tejkalonin vëllimin e marrëveshjes në atë mase që me këto ndryshime do të përfshihenin shërbime që nuk janë përfshirë në fillim.

Neni 42

Bartja

Marrëveshja për koncesion për të mira me interes të përgjithshëm ose marrëveshja për vendosjen e partneritetit publik privat mund të bartet me pajtim me shkrim nga koncedenti respektivisht partneri publik, me kushte të përcaktuara në marrëveshje dhe pa prishjen e kohëzgjatjes së marrëveshjes, nëse me ligj të veçantë nuk është paraparë ndryshe.

Në marrëveshjen për koncesion për të mira me interes të përgjithshëm ose marrëveshjen për vendosjen e partneritetit publik privat, mund të parashihet bartja e të drejtave dhe obligimeve të marrëveshjes, të koncesionarit ose partnerit privat në dobi të huadhënësve, si mjet për sigurimin e kërkesave të tyre nga koncesionari ose partneri privat, me kusht që me këtë mos të rrezikohet puna e vazhdueshme, dhe/ose dhënia e shërbimeve, kryerja kualitative e veprimtarisë, si dhe çmimi.

Në raste të bartjes së marrëveshjes për koncesion për të mira me interes të përgjithshëm ose marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat, koncedenti ose partneri privat lidh marrëveshje për bartje me subjektin në të cilin bëhet bartja e marrëveshjes për koncesion për të mira me interes të përgjithshëm ose marrëveshjes për vendosjen e

partneritetit publik privat, me kushte dhe mënyrë të përcaktuara në marrëveshjen ekzistuese për koncesion për të mira me interes të përgjithshëm ose marrëveshjen për vendosjen e partneritetit publik privat.

Bartja e aksioneve ose pjesëve nga koncesionari ose partneri privat në SHDV për kryerjen e koncesionit ose partneritetit publik privat, nuk mund të kryhet pa pëlqim me shkrim nga koncedenti respektivisht partneri publik.

Neni 43

Rastet e shfuqizimit të koncesionit dhe partneritetit publik privat

Koncesioni ose partneriteti publik privat shfuqizohet me:

- kalimin e afatit të vlefshmërisë së marrëveshjes për koncesion për të mira me interes të përgjithshëm ose marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat,
- prishjen e njëanshme të marrëveshjes për koncesion për të mira me interes të përgjithshëm ose marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat nga koncedenti ose partneri privat,
- prishjen e njëanshme të marrëveshjes për koncesion për të mira me interes të përgjithshëm ose marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat nga e koncedenti ose partneri privat,
- prishjen e kontraktuar të marrëveshjes,
- falimentim ose likuidim të koncesionarit ose partnerit privat, nëse me marrëveshje për koncesion për të mira me interes të përgjithshëm ose me marrëveshje për vendosjen e partneritetit publik privat nuk parashihet ndryshe dhe
- raste tjera të parapara me ligj dhe marrëveshje për koncesion për të mira me interes të përgjithshëm ose marrëveshje për vendosjen e partneritetit publik privat.

Neni 44

Prishja e njëanshme e marrëveshjes për koncesion për të mira me interesit të përgjithshëm ose marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat nga koncedenti ose partneri publik

Në rast të shkeljes së rëndësishme të obligimeve nga koncesionari ose partneri privat të parapara në marrëveshje, koncesionari respektivisht partneri publik mundet në mënyrë të njëanshme ta prishë marrëveshjen në pajtim me dispozitat e këtij neni.

Prishja e njëanshme e marrëveshjes nga paragrafi 1 i këtij neni mund të shkaktohet kur:

- veprimtaria e bartur me marrëveshje kryhet në mënyrë joadekuate dhe jokualitative, duke i pasur parasysh rregullat, parametrat dhe kushtet tjera me të cilat është përcaktuar kryerja adekuate e veprimtarisë së përcaktuar me marrëveshje,
- koncesionari ose partneri privat në mënyrë tjetër ka bërë shkelje të rëndë të dispozitave të marrëveshjes ose ligjeve dhe dispozitave që zbatohen në marrëveshje,
- koncesionari ose partneri privat e ka ndërprerë ose ka shkaktuar ndërprerje të kryerjes së veprimtarisë,
- koncesionari ose partneri privat i ka humbur aftesite ekonomike, teknike ose operative të nevojshme për kryerjen e veprimtarisë në pajtim me ligjin e veçantë dhe marrëveshjen dhe
- koncesionari ose partneri privat nuk ka vepruar sipas masave të shqiptuara në procedurën e mbikëqyrjes të zbatuar në pajtim me ligj të veçantë.

Prishja e njëanshme kryhet me vendim të koncedentit ose partnerit publik ku theksohen arsyet për të cilat prishet marrëveshja dhe të drejtat e koncesionarit ose partnerit privat pas miratimit të vendimit.

Koncedenti ose partneri privat është i obliguar që në afat prej 15 ditësh para miratimit të vendimit për prishjen e marrëveshjes, ta njoftojë me shkrim koncesionarin ose partnerin privat për shkelje të paragrafit 2 të këtij neni dhe

ta ftojë t'i përmirësojë lëshimet në sjellje për t'u siguruar respektimi i marrëveshjes në afatin e përcaktuar me njoftim. Afati duhet të jetë i mjaftueshëm që t'i mundësojë koncesionarit ose partnerit privat të veprojë sipas njoftimit.

Neni 45

Prishja e njëanshme e marrëveshjes për koncesion për të mira me interes të përgjithshëm ose marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat nga koncesionari ose partneri privat

Ne rast të shkeljes së rëndësishme të obligimeve nga koncedenti ose partneri privat të parapara në marrëveshje, koncesionari ose partneri privat mundet në mënyrë të njëanshme ta prishë marrëveshjen në pajtim me dispozitat e këtij neni.

Prishja e njëanshme e marrëveshjes nga paragrafi 1 i këtij neni ndodh kur:

- koncedenti ose partneri publik nuk i kryen obligimet që dalin nga marrëveshja dhe
- koncedenti ose partneri publik në mënyrë tjetër ka bërë shkelje të rëndë të dispozitave të marrëveshjes ose ligjeve dhe dispozitave që zbatohen në marrëveshje.

Koncesionari ose partneri privat është i obliguar që në afatin e paraparë në marrëveshje, para prishjes së njëanshme të marrëveshjes, ta njoftojë me shkrim koncedentin ose partnerin privat për shkelje të paragrafit 2 të këtij neni dhe ta ftojë që t'i përmirësojë lëshimet në sjellje për të siguruar respektim të marrëveshjes në afatin e përcaktuar në njoftim.

Pas kalimit të afatit nga paragrafi 3 i këtij neni, nese koncedenti ose partneri publik nuk i eviton shkeljet e konstatuara, marrëveshja do të konsiderohet e prishur.

Neni 46

Prishja e kontraktuar e marrëveshjes për koncesion për të mira me interesi të përgjithshëm ose marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat

Koncedenti ose partneri publik dhe koncesionari ose partneri privat munden me marrëveshje ta prishin marrëveshjen për shkak të shkeljes së obligimeve të kontraktuara nga ana e koncedentit ose partnerit publik, respektivisht koncesionarit ose partnerit privat, në pajtim me dispozitat në fuqi dhe sipas dispozitave të marrëveshjes.

Neni 47

Rregulla për ndarjen e punëve dhe shërbimeve plotëse ose koncesionarëve për punë publike dhe koncesionarëve për shërbime publike

Në raste kur partneriteti publik privat zbatohet si koncesion për punë publike ose koncesion për shërbim publik, partneri publik mundet pa zbatimin e procedurës së re, të caktojë punë ose shërbime plotësuese që nuk kanë gene të përfshira në marrëveshje bazë por që për shkak të rrethanave të parapara, janë bërë të domosdoshme për realizimin e punës ose shërbimit të lëndës që partneri publik ia ka caktuar partnerit privat, me kusht që marrëveshja t'i ndahet partnerit privat që e kryen punën e atillë:

- kur punët ose shërbimet e tilla plotësuese nuk mund të veçohen në mënyrë teknike ose ekonomike nga marrëveshja bazë pa shkelje të mëdha të partnerit publik, ose
- kur ato punë ose shërbime edhe pse mund të veçohen nga realizimi i marrëveshjes bazë, janë veçanërisht të domosdoshme për realizimin e saj.

Vlera e marrëveshjeve të ndara për punë dhe shërbime plotësuese nuk mund të tejkalojë 50% të vlerës së marrëveshjes bazë për koncesion për punë publike ose koncesion për shërbim publik.

Neni 48
Nonrealizimi

Partneri publik mund të kërkojë:

- që partneri privat t'u ndajë palëve të treta, marrëveshje që paraqesin së paku 30% të vlerës së përgjithshme të marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat, të zbatuar si koncesion për punë publike ose koncesion për shërbim publik, njëkohësisht duke u dhënë mundësi ofertuesve që ta rrisin këtë përqindje minimale që do të përcaktohet në marrëveshje ose

- nga ofertuesit në ofertat e tyre ta shënojnë përqindjen e vlerës së përgjithshme të marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat, të cilën ata planifikojnë t'ua caktojnë palëve të treta.

Neni 49
Planifikimi i mjeteve

Shuma e përgjithshme e mjeteve për të cilat partneri mund të ndërmarrë obligime financiare në vitin e dhene lidhur me marrëveshjet për vendosjen e partneritetit publik privat, duhet të përcaktohet me buxhetin e partnerit publik.

Partneri publik gjatë miratimit të buxhetit duhet t'i marrë parasysh:

- shpenzimet e nevojshme për mbulimin e obligimeve që dalin nga marrëveshjet për vendosjen e partneritetit publik privat;
- efektet e shpërbimit, suspendimin e perkohshëm (ndërprerjen) ose kufizimin e ndërmarrjes, që mund të dalin nga marrëveshjet për vendosjen e partneritetit publik privat dhe
- shpenzimet për kompensim për partnerin privat, që mund të dalin nga marrëveshja për vendosjen e partneritetit publik privat.

Neni 50
Kerkesa për miratimin e mjeteve

Nese në bazë të studimit fizibilitiv për arsyeshmerine e ndarjes së marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat konstatohet se për realizimin e marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat nevojiten mjete financiare nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, nevojitet që për të njëjtin para miratimit të vendimit për fillimin e procedurës, të merret pëlqim nga Ministria e Financave.

Neni 51
Zbatimi i Ligjit marrëdhënie obliguese

Për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me marrëveshjet e përcaktuara me këtë ligj, që nuk janë përcaktuar me këtë ligj zbatohen dispozitat e Ligjit për marrëdhënie obliguese.

Neni 52
Dispozita që zbatohen në marrëveshje për punë të ndara për palëve të treta nga ana e partnerëve privatë të cilët zbatojnë partneritet publik privat që realizohet si koncesion për punë publike

Keto dispozita zbatohen për partnerët privatë të cilët realizojnë partneritet publik privat që realizohet si koncesion për punë publike, që nuk janë organe kontraktuese në pajtim me Ligjin për furnizime publike.

Kur partneri privat i cili zbaton partneritet publik privat që realizohet si koncesion për punë publike, ndan marrëveshje për punë me vlerë të përcaktuar mbi 3 000 000 euro në kundërvlerë me denarë pa tatim mbi vlerën e shtuar (TVSH) do t'i zbatojnë këto rregulla:

1) partneri privat i cili zbaton partneritet publik privat që realizohet si koncesion për punë publike, në Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë në mënyrë të obligu-

eshme shpall konkurs me qëllim që t'u ndajë marreveshje për punë palëve të treta me formular të cilin e përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë;

2) afatin për parashtrimin e deklaratave për pjesëmarrje e përcakton partneri privat i cili nuk guxon të jetë më i shkurtër se 37 ditë nga dita shpalljes së konkursit;

3) afatin për parashtrimin e ofertave e përcakton partneri privat i cili zbaton partneritetin publik privat që realizohet si koncesion për punë publike, që nuk guxon të jete më i shkurtër se 40 ditë nga dita e shpalljes së konkursit, respektivisht nga dorëzimi i ftesave për parashtrimin e ofertave;

4) me përjashtim të pikave 2 dhe 3 të këtij paragrafi, në rastet kur për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje dhe ofertave shfrytëzohen mjete elektronike, në menyre adekuate zbatohet Ligji për furnizime publike për shkurtimin e afateve të theksuara në pikat 2 dhe 3 të këtij paragrafi;

5) afatet për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje dhe ofertave vazhdojnë në mënyrë që të gjithë personat juridikë dhe fizikë të interesuar të mund t'i marrin të gjitha informatat që u janë të nevojshme, në këto raste:

- nese dokumentacioni i tenderit dhe të gjithë informatat plotësuese nuk sigurohen në afatet e parapara ose
- nese sigurohet vizitë dhe mbikëqyrje në vendin e ndërtimit dhe në vendin ku janë vendosur dokumentet që jane të domosdoshme për përgatitjen e ofertave.

Vlera e marrëveshjeve nga paragrafi 1 i këtij neni llogaritet sipas dispozitave që i rregullojnë furnizimet publike.

Grupe të shoqërive të formuara me qëllim që t'u ndahet marrëveshja për vendosjen e partneritetit publik privat që realizohet si koncesion për punë publike nga paragrafi 1 i këtij neni, si dhe shoqëritë e lidhura me to, nuk do të konsiderohen si palë të treta në kuptim të këtij neni.

Shoqëria e lidhur paraqet shoqëri:

- në të cilën partneri privat i cili zbaton partneritetin publik privat që realizohet si koncesion për punë publike ka ndikim dominues të drejtpërdrejtë ose të tërthortë,
- që mund të kryejë ndikim dominues në partnerin privat i cili zbaton partneritetin publik privat që realizohet si koncesion për punë publike ose

- që bashkë me partnerin privat i cili zbaton partneritetin publik privat që realizohet si koncesion për punë publike, është lëndë e ndikimit dominues në shoqëri tjetër.

Ndikimi dominues ekziston kur njëri subjekt në menyre të drejtpërdrejtë ose të tërthortë:

- është pronar i pjesës më të madhe të kapitalit në subjektin tjetër,
- e kontrollon shumicën e votave në bazë të aksioneve dhe titujve të dhënë nga subjekti tjetër ose
- mund të emërojë më shumë se gjysmën e anetareve në organet e menaxhimit ose në organin e mbikëqyrjes.

Lista e plotë e shoqërive të këtilla do të përfshihet në ofertën e parashtruar në procedurën për ndarjen e marreveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat që realizohet si koncesion për punë publike. Kjo listë azhurnohet nese ka ndryshime të njëpasnjëshme në lidhjet ndërmjet shoqërive.

KREU IV

MBIKEQYRJA

Neni 53 Mbikëqyrja

Koncedenti dhe partneri privat kryejnë mbikëqyrje të përhershme dhe të rregullt në zbatimin e koncesionit për të mira me interes të përgjithshëm ose marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat dhe realizimin e marreveshjes së ndarë, si dhe në respektimin e obligimeve nga koncesionari ose partneri privat në pajtim me ligjin dhe marreveshjen në fjalë.

KREU V

MBROJTJA JURIDIKE

Neni 54 Mbrotjtja juridike

Në të gjitha procedurat për ndarjen e marreveshjes në pajtim me këtë ligj, mbrotjtja juridike sigurohet në pajtim me Ligjin për furnizime publike.

KREU VI

RAPORTI DHE REGJISTRI I MARRËVESHJEVE TË NDARA

Neni 55 Raporti për procedurë të papërfunduar

Për çdo procedurë të filluar por të papërfunduar për ndarjen e marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat, organi kompetent për zbatimin e marreveshjes në fjalë përgatit raport të cilin e dorëzon në Ministrinë e Ekonomise.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë e përcakton formen dhe përmbajtjen e raportit nga paragrafi 1 i këtij neni.

Neni 56

Regjistri i marrëveshjeve të ndara

Për marrëveshjet për vendosjen e partneritetit publik privat të ndara në pajtim me këtë ligj, mbahet regjister.

Regjistrin nga paragrafi 1 i këtij neni e mban Ministria e Ekonomisë.

Të dhënat për çdo marrëveshje të ndarë nga paragrafi 1 i këtij neni në afat prej 30 ditësh nga dita e lidhjes së marrëveshjes, dorëzohen në formular të veçantë në Ministrinë e Ekonomisë.

Regjistri shpallet në ueb faqen e Ministrisë së Ekonomise.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë e përcakton formen, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrin nga paragrafi 1 i këtij neni dhe formën dhe përmbajtjen e formularit nga paragrafi 3 i këtij neni.

Neni 57

Njoftimi për ndryshime të marrëveshjes

Partneri publik është i obliguar që në afat prej 30 ditësh nga dita e ndryshimeve të kryera të marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat të ndarë në pajtim me këtë ligj, t'i paraqesë të gjitha ndryshimet në lidhje me marreveshjen në fjalë në Ministrinë e Ekonomisë, në formular nga neni 56 i këtij ligji.

KREU VII

DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT

Neni 58

Zbatimi i dispozitave

Në procedurat për ndarjen e koncesionit për të mira me interes të përgjithshëm dhe për ndarjen e marreveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat dhe procedurat për mbrotjtje juridike të filluara para fillimit të zbatimit të këtij ligji, si dhe në marrëveshjet e lidhura para fillimit të zbatimit të këtij ligji, do të zbatohen dispozitat e Ligjit për koncesione dhe lloje tjera të partneritetit publik privat ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 7/2008, 139/2008, 64/2009 edhe 52/10).

Neni 59

Dispozita për zbatimin e Ligjit

Dispozitat nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 60

Obligimi për harmonizim

Ligjet e veçanta nga sfera e koncesioneve do të harmonizohen me dispozitat e këtij ligji në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 61

Vazhdimi i punës së Këshillit për Partneritet Publik Privat

Këshilli për Partneritet Publik Privat i formuar në pajtim me Ligjin për koncesione dhe lloje tjera të partneritet publik privat ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 7/2008, 139/2008, 64/2009 dhe 52/10) do të vazhdojë të punojë në pajtim me dispozitat e këtij ligji, deri në formimin e Këshillit të pajtim me këtë ligj.

Anetaret e Këshillit do të emërohen në afat prej 30 ditësh nga dita e fillimit të zbatimit të këtij ligji.

Neni 62

Obligimi për dorëzimin e të dhënave

Për të gjitha marrëveshjet për vendosjen e partneritet publik privat, të lidhura në pajtim me Ligjin për koncesione dhe lloje tjera të partneritet publik privat ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 7/2008, 139/2008, 64/2009 dhe 52/10) subjektet nga neni 4 pika 5 e këtij ligji, obligohen që të dorëzojnë të dhëna për të njëjtat në Ministrinë e Ekonomisë, në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 63

Perfundimi i zbatimit

Me ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji shfuqizohet Ligji për koncesione dhe lloje tjera të partneritet publik privat ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 7/2008, 139/2008, 64/2009 dhe 52/10).

Neni 64

Hyrja në fuqi

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë të zbatohet nga 15 marsi 2012.

165.

Vrз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јануари 2012 година.

Бр. 07-150/1
11 јануари 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Член 1

Во Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" број 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 97/10), членот 37 се менува и гласи:

"Вработените во јавното претпријатие кои вршат работи од јавен интерес согласно со закон, имаат статус на јавни службеници.

Вработените во јавното претпријатие кои вршат помошни и технички работи немаат статус на јавни службеници и во однос на нивните права, обврски и одговорности од работниот однос се применуваат одредбите од Законот за работните односи."

Член 2

Членот 37-а се менува и гласи:

"За вработените во јавното претпријатие кои имаат статус на јавни службеници за прашањата кои се однесуваат на вработувањето, правата и должностите, одговорноста, оценувањето, престанокот на вработувањето, заштитата и одлучувањето за правата и обврските на јавниот службеник се применуваат одредбите од овој закон, посебниот закон од соодветната област и Законот за јавните службеници."

Член 3

По членот 37-а се додаваат 20 нови члена 37-б, 37-в, 37-г, 37-д, 37-ѓ, 37-е, 37-ж, 37-з, 37-с, 37-и, 37-ј, 37-к, 37-л, 37-љ, 37-м, 37-н, 37-њ, 37-о, 37-п и 37-р, кои гласат:

„Член 37-б

Во јавното претпријатие за вршење на работи од јавен интерес може да се вработи лице кое ги исполнува општите и посебните услови утврдени со Законот за јавните службеници, како и другите услови пропишани со актот за систематизација на работни места на јавното претпријатие.

За пополнување на слободно работно место за вршење работи од јавен интерес во јавното претпријатие, директорот на јавното претпријатие донесува одлука за потребата од вработување на јавен службеник.

Со одлуката од ставот 2 на овој член се определува дали пополнувањето на слободното работно место се врши преку вработување на лице по пат на објавување на јавен оглас, со објавување на интерен оглас, со распоредување од вработените јавни службеници или со преземање на јавен службеник од друга институција.

Доколку пополнувањето на слободното работно место се врши по пат на објавување на јавен оглас, јавното претпријатие доставува барање до Агенцијата за администрација заради објавување на јавен оглас за вработување.

Објавувањето на огласот од ставот 4 на овој член и спроведувањето на постапката за избор се вршат согласно со Законот за јавните службеници.

Во случаите кога пополнувањето на слободното работно место се врши по пат на објавување на интерен оглас, интерниот оглас се објавува на веб страницата на јавното претпријатие. Огласот содржи податоци за работното место кое треба да се пополни, посебните услови утврдени со членовите 15 и 19 од Законот за јавните службеници, условите пропишани во актот за систематизација на работните места кои треба да ги исполнува јавниот службеник и рокот за пријавување.